



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje

fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 15 март 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XLI

Цена на овој број е 51 динари. – Преплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

173.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 година.

П бр. 429
13 март 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 1

Во Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), по член 56 се додава нов член 5в, кој гласи:

„Член 5в

Функционерот во Собранието на СФРЈ, избран од редот на делегатите на определена функција за определено време, кој остварува личен доход во организација на здружен труд, друга организација, заедница или орган на општествено-политичката заедница, или кој остварува пензија и по изборот на таа функција, има право на надомест за вршењето на таа функција во постојан месечен износ што со својот општ акт ќе го утврди Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Износот на надоместот од став 1 на овој член, со износот на личниот доход односно на пензијата што го ос-

тварува функционерот од тој став, не може да биде поголем од износот на личниот доход определен за највисоката функција во федерацијата.

Надоместот од став 1 на овој член се усогласува едновременно и во еднаков процент како и зголемувањето на надоместот на личниот доход од член 56 од овој закон.”.

Член 2

Во член 8 по зборовите: „член 56 од овој закон“ се додаваат записка и зборовите: „односно право на надомест за вршење на функцијата во постојан месечен износ во смисла на член 5в од овој закон”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 15 мај 1984 година.

174.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И ОСНОВНИТЕ МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНИ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за измени на Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 година.

П бр. 430
13 март 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И ОСНОВНИТЕ МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНИ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба („Службен

лист на СФРЈ”, бр. 22/77) во член 24 став 1 бројот: „300.000” се заменува со бројот: „2,500.000”.

Член 2

Во член 34 став 1 бројот: „5.500” се заменува со бројот: „10.000”.

Член 3

Во член 89 став 1 бројот: „290” се заменува со бројот: „500”.

Член 4

Во член 148 став 2 бројот: „500.000” се заменува со бројот: „2,500.000”.

Член 5

Во член 183 став 2 се менува и гласи:

„Договорно založno право на воздухоплов во општествена сопственост може со договор да се основа само во корист на општествени правни лица и во корист на странско лице”.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

175.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 124 од Уставот на Социјалистичка-Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕТО НА ПРЕДЛОГОТ СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Се усвојува Предлогот Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за обезбедување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надомести на функционерите на сојузните органи и на органите на општествено-политичките организации во федерацијата.

2. Се задолжува Административната комисија на Собранието на СФРЈ да учествува во постапката на подготовката на овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 485
13 март 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

176.

Врз основа на член 56а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 70/84), а во врска со член 38 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИ, РАБОТНИЦИ, СРЕДСТВА, ОПРЕМА, ИМОТ И АРХИВА ОД СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

1. Работите од делокругот на Сојузната заедница за работи на цените што престанува со работа ќе ги преземе Сојузниот завод за цени со денот на почетокот на работата на Сојузниот завод за цени.

2. Работниците, претседателот и секретарот на Сојузната заедница за работи на цените и секретарите во Сојузната заедница за работи на цените се ставаат на располагање, со денот на почетокот на работата на Сојузниот завод за цени.

Додека се на располагање работниците, претседателот, секретарот на Сојузната заедница за работи на цените и секретарите на Сојузната заедница за работи на цените ќе ги остваруваат своите права и должности од работниот однос во Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

3. Средствата за работа, средствата на фондовите, опремата, имотот, инвентарот и документацијата на Сојузната заедница за работи на цените, ги презема Сојузниот завод за цени со состојбата на 31 декември 1984 година.

4. Сојузната заедница за работи на цените ги заклучува своите архивски книги со состојбата на ден 31 декември 1984 година и ѝ предава архивата и другата документација, печатите и штембилите на Сојузниот завод за цени.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 57
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

177.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при изво-

зот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/82, 3/83, 7/83, 62/83, 10/84 и 65/84) во точка 4 по зборовите: „1 пресметковен долар 185,70” се додава текстот кој гласи: „100 португалски ескуподи (ПП) 124,40”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 58
14 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

178.

Врз основа на член 54 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), на предлог од Народната банка на Југославија Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА МЕЃУБАНКАРСКИОТ СОСТАНОК НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР

1. Со оваа одлука се уредуваат работите на промптното купување и продажба на девизи на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар меѓу Народната банка на Југославија и овластените банки, како и меѓу овластените банки.

2. Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар (во натамошниот текст: меѓубанкарскиот состанок) претставува посебен дел на единствениот девизен пазар како редовен, организиран и однапред определен состанок на претставници на банките, овластени за вршење на работи на платниот промет и на кредитните работи со странство кои имаат сметки во странство (во натамошниот текст: овластени банки) и Народната банка на Југославија, на кој се купуваат и продаваат девизи.

3. Меѓубанкарски состанок се организира со самоуправни спогодба на овластени банки, членки на меѓубанкарскиот состанок во рамките на Здружението на банките на Југославија.

4. Со самоуправната спогодба од точка 3 на оваа одлука се утврдуваат:

1) органите на меѓубанкарскиот состанок, бројот на членови на органите и начинот на нивниот избор и отповик, времето за кое се избираат, како и овластувањата и органите на граѓаните;

2) начинот на организирање на работа на меѓубанкарскиот состанок;

3) местото на одржување на меѓубанкарскиот состанок;

4) начинот на обезбедување средства потребни за работа на меѓубанкарскиот состанок;

5) вршењето на административно-стручни и други работи;

6) лицето што раководи со состанокот.

5. Работите на промптното купување и продажба на девизи, што се склучуваат на меѓубанкарскиот состанок, според договорот-заклучницата се извршуваат веднаш, а најдоцна во рок од два работни дена од денот на поднесувањето на договорот-заклучницата.

На меѓубанкарскиот состанок се склучуваат работи на купопродажба на девизи со право на повторен откуп,

како и работи на привремена продажба на девизи од член 74 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

6. Меѓубанкарскиот состанок се одржува во деновите и во времето што ќе го определи надлежниот орган на меѓубанкарскиот состанок.

7. На меѓубанкарскиот состанок можат да се купуваат и продаваат девизи од член 55 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

8. Овластените банки и Народната банка на Југославија учествуваат на меѓубанкарскиот состанок преку овластените претставници, кои, во името и за сметка на банките членки на меѓубанкарскиот состанок, купуваат и продаваат девизи на меѓубанкарскиот состанок.

9. За секој меѓубанкарски состанок Народната банка на Југославија утврдува листа на интервенциони курсеви на девизи што се предмет на купување и продажба на тој состанок.

10. Работите во врска со купување и продажба на девизи склучени на меѓубанкарскиот состанок се извршуваат со преносот на девизи од сметката на продавачот на сметката на купувачот и со преносот на динари од сметката на купувачот на сметката на продавачот.

Преносот на девизи и динари по основ на став 1 од оваа точка се врши во рокот утврден во договорот-заклучницата.

11. Работите во врска со купување и продажба на девизи на меѓубанкарскиот состанок меѓу Народната банка на Југославија и овластените банки се вршат по горните или долните курсеви од листата на интервенционите курсеви на Народната банка на Југославија, зависно од тоа дали Народната банка на Југославија купува или продава девизи. Работите во врска со купување и продажба на девизи меѓу овластените банки се вршат според курсевите во рамките на распонот меѓу долните и горните курсеви од листата на интервенционите курсеви на Народната банка на Југославија.

12. На меѓубанкарскиот состанок се утврдуваат курсевите за сите видови девизи што беа предмет на купување и продажба на тој состанок, врз основа на курсевите според кои се склучени работите во врска со купување и продажба на девизи за кои се издадени заклучници.

Средниот курс на девизи се утврдува врз основа на вредноста на склучените работи на купување и продажба на одделни видови девизи и курсеви според кои се склучени работите.

Средниот курс на девизи кои определениот ден не биле предмет на купување и продажба на меѓубанкарскиот состанок се утврдува во рамките на интервенционите курсеви од точка 11 на оваа одлука.

13. Врз основа на средните курсеви утврдени во согласност со точка 14 на оваа одлука, се формираат куповни и продажни девизни курсеви за девизи со одземање, односно додавање на маржа од 1,5 промили од утврдениот среден курс.

14. Курсевите за девизи, утврдени на начинот од точ. 12 и 13 на оваа одлука се внесуваат во курсната листа на меѓубанкарскиот состанок.

Курсевите од став 1 на оваа точка се искажуваат со четири децимални места.

Куповните и продажните курсеви од курсната листа на меѓубанкарскиот состанок се применуваат од 14 часот истиот ден кога е одржан состанокот, а средните курсеви од наредниот ден.

Курсевите за купување и продажба на ефективни странски пари, на странски чекови и странски кредитни писма, како и за пресметување на меѓународните поштенски упатници, се утврдуваат врз основа на член 5 од Законот за менувачките работи, и тоа со две децимални места.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата и работењето на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/78 и 62/80).

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 59
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

179.

Врз основа на точка 13 ст. 2, 3 и 6 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ОД ТОЧКА 13 НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Под задолжителни резерви на готови стоки во смисла на одредбата на став 2 точка 13 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година (во натамошниот текст: Одлуката) се подразбираат стоконите резерви формирани во определени организации на здружен труд врз основа на прописите за стоконни резерви.

Под готови производи, во смисла на одредбите од оваа одлука, се сметаат финалните производи на организациите на здружен труд кои поминале низ сите фази на технолошкиот процес, во согласност со соодветните стандарди.

2. Сезонски залихи на готови производи што според одредбите на Одлуката, кај производителските организации на здружен труд можат да се кредитираат се залихите на следните производи и тоа: вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата, сезонска текстилна конфекциска облека и сезонски обувки и зеленчук.

Кредитирањето на сезонски залихи на готови производи од став 1 на оваа точка се врши само кога не е можно временски да се усогласи производството со барањата на пазарот.

3. Постоенето на монополска положба во смисла на точка 13 став 4 одредба под 1 на Одлуката се утврдува според одредбите на чл. 3 и 9 од Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74).

4. Се смета дека организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства создаваат вештачки недостиг со држење залихи на стоки во смисла на точка 13 став 4 одредба под 2 на Одлуката, и тоа:

1) ако производот што се користи во натамошна репродукција или за широка потрошувачка го имаат на залихи и не го пуштаат во промет или тој производ не му го испорачуваат на купувачот – производствената организација на здружен труд или на прометна организација на здружен труд во договорените количини и на договорена динамика;

2) ако прометната организација на здружен труд која врши промет на големо има стоки во складот, а не ги пушта во промет или тие стоки не му ги испорачува на купувачот во договорените количини и по договорената динамика;

3) ако прометната организација на здружен труд која врши промет на мало има стоки во складот, а не ги пушта во промет;

4) ако својот производ го продаваат на мало во местото во кое е седиштето на тие организации, а постојат услови за продажбата на тие производи и во други места, и со тоа остваруваат подобра економска положба на единствениот југословенски пазар.

Под создавање на вештачки недостиг со држење на залихи на стоки се подразбира и неоправдано одлагање на завршување на производството на определени производи, особено поради невградување на делови во тој производ што ги има во својот склад или кај добавувачот, ако навремено не се преземени мерки за нивна набавка.

5. Под непридржување на прописите за мерките на непосредна контрола на цените во смисла на точка 13 став 4 одредба под 3 на Одлуката се подразбира ако организацијата на здружен труд или друг корисник на општествени средства:

1) формира цени на своите производи односно услуги над нивото на цените што се формираат со примена на прописите за мерките на непосредна контрола на цените;

2) не им доставува на купувачите за своите производи односно услуги известувања за цените во рок од 30 дена пред почетокот на продажбата по тие цени, примена на новите цени пред истекот на тој рок или по истекот на тој рок примена на повисока цена од цената и известувањето.

6. Под непридржување на условите на откупот на земјоделски и прехранбени производи во смисла на точка 13 став 4 одредба под 4 на Одлуката се подразбира вршење на откуп спротивно на одредбите на склучениот договор за организиран откуп на тие производи.

7. Под недоставување на известување за цените во смисла на точка 13 став 4 одредба под 5 на Одлуката се подразбира недоставување до надлежниот орган за цени известување за цените за производите утврдени со прописите на тие органи во определени рокови и на пропишан начин.

8. Органите на пазарната инспекција утврдуваат со непосреден увид кога настанале случаите од точ. 1 до 7 на оваа одлука, а органите надлежни за работи на цените, врз основа на своја документација ги утврдуваат случаите од точка 7 на оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 61
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

180.

Врз основа на член 274 став 4 од Уставот на СФРЈ, а заради извршување на одредбата на член 91 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ КАМАТА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ

1. Во Одлуката за плаќање камата на девизите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/84, 34/84 и 68/84) во точка 1 став 4 се менува и гласи:

„Барањето од став 1 на оваа точка се поднесува најдоцна до 30 септември текуштата година, за претходната година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 62
14 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

181.

Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84) и на Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

1. Заради остварување на целите и задачите што се утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година (во натамошниот текст: Одлуката за целите за 1985 година), со оваа одлука се утврдуваат поблиските рамки и задачи на остварување на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година, што се однесуваат на регулирање на количеството на пари во оптек, правците на остварувањето на кредитната политика, одржувањето на ликвидноста и остварувањето на заедничката селективна кредитна политика.

2. Примарната емисија во 1985 година се утврдува во вкупен износ од 300.500.000.000 динари, од што:

1) за извршување на законските обврски – 18.087.800.000 динари, и тоа:

– за пренос на преостанатиот износ на средствата на организациите на здружен труд по долгорочен кредит за трајни обртни средства според посебен сојузен закон – во износ од 14.000.000.000 динари;

– за извршување на преостанатите обврски по кредитот даден на федерацијата во смисла на Законот за обезбедување на дел од средствата за финансирање на сојузните стокровни резерви на индустриски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/84) – во износ од 4.087.800.000 динари;

2) за монетизација на хартии од вредности и за поддршка на остварување на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика – во износ од 239.412.200.000 динари;

3) за давање краткорочни кредити на банки на подлога на кредитите дадени на граѓаните по основ на конечната продажба на девизи – во износ од 3.000.000.000 динари;

4) за давање кредити на банките врз основа на депонирани девизи на граѓани кај Народната банка на Југославија – во износ од 40.000.000.000 динари.

Ако настапат промени на ефектите врз основа на кои е утврден обемот на примарната емисија од став 1 на оваа

точка и ако Собранието на СФРЈ, во смисла на точка 2 став 2 на Одлуката за целите за 1985 година, ќе изврши определени корекции на растежот на монетарно-кредитните рамки од став 1 на таа точка, Народната банка на Југославија ќе предложи соодветна корекција на обемот на примарната емисија од став 1 на оваа точка.

3. Примарната емисија од точка 2 став 1 на одредбата под 1 од оваа одлука ќе се користи за извршување на обврските за пренесување на средствата по долгорочен кредит за трајни обртни средства, во согласност со сојузен закон како и за користење на преостанатиот неискористен износ на кредитот на федерацијата даден во смисла на Законот за обезбедување на дел од средствата за финансирање на сојузните стокровни резерви на индустриски производи.

4. Примарната емисија, во рамките на износите од точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука ќе се користи, и тоа:

1) за купување на краткорочни преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд од областа на стопанството или нивната интерна банка по работи на купопродажба на стоки и вршење услуги во Југославија и за давање кредит на банките врз основа на тие хартии од вредност и странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за поддршка на остварување на селективните цели на монетарно-кредитната политика.

5. Поддршка на примарната емисија за остварување на селективните цели на монетарно-кредитната политика од точка 4 на одредбата под 2 од оваа одлука ќе се спроведува по пат на монетизација со селективно обележје на хартии од вредности и други исправи што ги издаваат односно прибавуваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки врз основа на стокровно-паричните работи на организациите на здружен труд, за намените од точка 5 став 4 на Одлуката за целите за 1985 година.

6. Народната банка на Југославија ќе пропише услови за купување на хартии од вредност, за давање кредит од точка 4 на оваа одлука и за поддршка на остварување на селективните цели на монетарно-кредитната политика од точка 5 на оваа одлука, во согласност со рамките утврдени во точка 2 став 1 на одредбата под 2 на оваа одлука.

При пропишувањето на условите од став 1 на оваа точка, Народната банка на Југославија ќе влијае, со примарната емисија, во работите на извозот, да се поттикне побрза наплата на остварениот извоз на стоки и услуги и поголема мобилност на вкупните девизи, а во поглед на други селективни намени – да се обезбеди усогласување на роковите за користење на примарната емисија со циклус на производство на одделни производи и создавање залихи на тие производи односно усогласување со стокровно-паричните односи и потребите на пазарот.

7. Народната банка на Југославија, во согласност со рамките утврдени во точка 2 став 1 на одредбата под 3 од оваа одлука, ќе ги пропише условите за давање кредити на банките од примарната емисија на подлога на кредитите што банките им ги дала на граѓаните за станбена изградба, купување на станови, изградба и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за вршење на редовни дејности на граѓаните, врз основа на конечната продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови.

8. Примарната емисија, во рамките на износите од точка 2 став 1 на одредбата под 4 од оваа одлука ќе се користи за давање кредит на банките врз основа на депонирани девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија, во согласност со член 51 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) – (во понатамошниот текст: Законот за девизното работење).

Кредитот од став 1 на оваа точка, Народната банка на Југославија ќе им го зголеми на банките во 1985 година и до износот на курсните разлики по депонирани девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија што се

покриени во 1985 година, во согласност со член 195в став 3 од Законот за девизното работење.

Народната банка на Југославија, со одлуката што ја донесува врз основа на овластувањето од член 51 став 3 од Законот за девизното работење, ќе ја утврди постапката и динамиката на зголемување на кредитот од став 2 на оваа точка.

9. Народната банка на Југославија, со пропишување на стапки на задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија, ќе обезбеди тој инструмент на монетарно-кредитното регулирање поефикасно да се користи за регулирање на количеството на пари во оптег во утврдените монетарни рамки, за одржување на ликвидноста на банките и за остварување на селективните цели и задачи на монетарно-кредитната политика утврдени со Одлуката за целите за 1985 година.

Во согласност со одредбата на став 1 од оваа точка, Народната банка на Југославија во 1985 година може да пропише стапки на задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија во рамките на следните максимални стапки, и тоа:

- 1) до 20% – на депозити по видување;
- 2) до 7% – на депозити со отказан рок подолг од една година.

Задолжителната резерва не ќе се пресметува на средствата на граѓаните кај банките и на депозитите и на други средства за станбена изградба кај банките.

10. Со своите акти за деловната политика во 1985 година банките ќе обезбедат нивната политика на пласмани да се остварува во согласност со политиката утврдена во точ. 3, 4, 8, 11 и 13 на Одлуката за целите за 1985 година.

Народната банка на Југославија, заедно со народните банките на републиките и народните банки на автономните покраини, со мерките од точка 4 став 1 на Одлуката за целите за 1985 година и со други мерки од своја надлежност, ќе обезбеди политиката на пласманот на банките да се остварува во согласност со политиката од став 1 на оваа точка.

11. Во согласност со точка 9 став 2 на одредбата под 8, на Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година, и на точка 11 на одредбата под 4 од Одлуката за целите за 1985 година, банките не можат да даваат нови кредити за подготвување и производство на стоки и услуги за извоз и за извоз на стоки и услуги на организациите на здружен груд и на други општествени правни лица што во законски рок не ќе ги наплатат своите побарувања по основ на извршениот извоз на стоки и услуги и кои, во смисла на член 81 став 2 од Законот за девизното работење, дел од девизите за општествено-признатите репродукциони потреби ќе ги задржат на девизна сметка подолго од 15 дена од денот на приливот на девизи на девизна сметка.

На банката што ќе постапи спротивно на одредбата од став 1 на оваа точка, надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина ќе го запре давањето на сите пласмани од примарната емисија и ќе преземе мерки за наплата на сите свои побарувања од таа банка по основ на веќе дадените пласмани од примарната емисија, освен побарувањата по долгорочен кредит за трајни обртни средства, со тоа што мерката за запирање за давање пласман од примарната емисија, не може да трае пократко од 30 дена.

12. Во согласност со точка 13 став 2 на Одлуката за целите за 1985 година, банките не можат да ги кредитираат залихите на готовите стоки кај производителските организации на здружен труд над нивото на задолжителните резерви, за кои Сојузниот извршен совет, во согласност со став 3 од таа точка, со одлука поблиску ги определил модалитетите, динамиката и другите поблиски услови за примена на таа мерка.

Под забрана на кредитирање, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета запирање на давање нови кредити за обртни средства, вклучувајќи го и обновувањето на наплатените кредити за таа намена како и преземањето на мерки за наплата на веќе искористените кредити за таа намена.

13. Во согласност со точка 13 став 4 од Одлуката за целите за 1985 година, надлежниот орган на пазарната инспекција односно надлежниот орган за работи на општествената контрола на цените, кога ќе утврди дека организацијата на здружен труд односно друга самоуправна организација или заедница (во натамошниот текст: организацијата) постапила во смисла на одредбите под 1 до 5 на тој став, должен е за тоа веднаш да ја извести банката што ја кредитира организацијата, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина на чие подрачје е седиштето на таа организација како и Народната банка на Југославија.

Врз основа на известувањето од став 1 на оваа точка, банката е должна веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на приемот на известувањето, писмено да ја извести организацијата дека ѝ го запрела давањето на сите кредити и дека организацијата е должна во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето од банката да ѝ ги врати на банката сите искористени кредити за обртни средства.

За преземените мерки од став 2 на оваа точка, банката е должна да ја запознае народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија, со доставување на еден примерок писмен извештај од тој став.

Банката ќе ја запре примената на мерките од став 2 на оваа точка веднаш по приемот на извештајот на органите на управувањето на организација дека утврдените неправилности се отстранети, со тоа што мерката за запирање на давањето на кредити не може да трае покусо од 30 дена.

Банките ќе ја запрат примената на мерките од став 2 на оваа точка веднаш и врз основа на примената правно-силна одлука на надлежниот орган со која е утврдено дека организацијата немала неправилности утврдени во смисла на став 1 од оваа точка.

За запирањето на примената на мерките во смисла на ст. 4 и 5 од оваа точка, банката е должна да ја извести народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија, како и надлежниот орган што ги утврдил неправилностите во смисла на став 1 од оваа точка, и кон извештајот да достави фотокопија на одлуката односно решението или пресудата од тие ставови.

14. Ако банката не преземе мерки за запирање на давањето на сите кредити и наплата на користените кредити за обртни средства во смисла на точ. 12 и 13 од оваа одлука, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, во согласност со точка 14 од Одлуката за целите за 1985 година, веднаш а најдоцна во рок од пет дена од денот на узнавањето дека банката постапила спротивно од одредбите на точка 12 од оваа одлука, односно од денот на приемот на известувањето од точка 13 став 1 на оваа одлука, ќе ѝ го запре на таа банка давањето на сите пласмани од примарната емисија и ќе преземе мерки за наплата на сите свои побарувања од таа банка по основ на веќе дадените пласмани од примарната емисија, освен побарувањата по долгорочниот кредит за крајни обртни средства, со тоа што мерката за запирање на давање пласмани од примарната емисија, да не може да трае покусо од 30 дена.

Ако надлежната народна банка на републиката односно надлежната народна банка на автономната покраина, за случаите од точка 13 на оваа одлука, не ги преземе мерките од став 1 на оваа точка, тие мерки е должна да ги преземе Народната банка на Југославија во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето на органот од став 1 на таа точка.

15. Заради јакнење на финансиската дисциплина и обезбедување ликвидност на банките, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, со мерките на монетарно-кредитната политика ќе оневозможат користење на примарната емисија, освен во случаите од точ. 11 до 14 на оваа одлука, и во случаите:

- 1) ако банката не ги исполнува пропишаните минимални општи услови на кредитната способност;

2) ако банката, во согласност со прописите, се смета неликвидна и ако не презема мерки за отстранување на причините на неликвидноста;

3) ако политиката на пласманите на банката не е во согласност со политиката од точка 10 на оваа одлука;

4) ако банката им дава пласмани на корисниците кои не ги исполнуваат сите услови за кредитната способност и финансиската дисциплина и кои не ги намируваат своите обврски втасани од порано дадените кредити и други пласмани и на корисниците што своите настанати стокано-парични работи не ги обезбедуваат со инструменти за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства;

5) ако банката не обезбедува контрола на наменска употреба на пласманите и не презема мерки спрема неуредните должници по втасаните кредити и други пласмани;

6) ако банката не ги извршува обврските по самоуправните спогодби склучени на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

16. Средствата на републиките, автономните покраини и општините, депонирани кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, можат во 1985 година да се пласираат во согласност со мерките на кредитната политика на републиките и автономните покраини, со тоа што народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, да обезбедат тие пласмани да се движат во границите на расположливите средства.

17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 79
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

182.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), на предлог на Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1985 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се регулираат купувањето и продажбата на девизи на единствениот девизен пазар.

Девизниот пазар, во смисла на оваа одлука, опфаќа купување и продавање на девизи меѓу:

1) основните и други организации на здружен труд и на други општествени правни лица (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), од една страна, и овластените банки од член 17 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство од друга страна (во натамошниот текст: овластените банки);

2) овластените банки;

3) банките овластени за вршење на работите на платниот промет и кредитните односи со странство (членки на меѓубанкарскиот состанок), како и меѓу тие банки и Народната банка на Југославија, на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар (во натамошниот текст: меѓубанкарскиот состанок).

2. Купувањето и продажбата на девизи меѓу овластените банки, меѓу овластените банки и организациите на здружен труд и купувањето на девизи од страна на Народната банка на Југославија од овластените банки, кога е во прашање обврска на овластените банки да извршат пренос и продажба на девизи во согласност со член 69б-од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот) и чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83 и 70/83) се врши според важечките куповни и продажни курсеви од Листата на курсевите на меѓубанкарскиот состанок.

Купувањето на девизи од страна на Народната банка на Југославија, врз основа на член 9 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), се врши по средните курсеве од Листата на курсевите на меѓубанкарскиот состанок.

Купувањето и продажбата на девизи на меѓубанкарскиот состанок се врши:

1) меѓу Народната банка на Југославија и овластените банки по горните или долните курсеве од Интервенционата курсна листа на Народната банка на Југославија;

2) меѓу овластените банки по курсевите во рамките на распоните меѓу долните и горните курсеве од Интервенционата курсна листа на Народната банка на Југославија.

1. Задолжителна продажба на девизи над општествено признатите репродукциони потреби, купување и продажба на девизи за задоволување на општествено признатите репродукциони потреби

3. Организациите на здружен труд, што остваруваат девизи почнувајќи од 1 јануари 1985 година се должни, согласно со член 69а став 4 од Законот девизите над општествено признатите репродукциони потреби да ги продаваат на овластената банка веднаш, а најдоцна во рок од два дена од денот на книжењето на приливот на девизи, заради вклучување на девизите во тековите на единствениот девизен пазар.

Овластената банка кај која се води девизната сметка на организациите на здружен труд е должна веднаш при одобрувањето на книжењето на приливот на девизната сметка на односната организација на здружен труд, девизите од став 1 на оваа точка да ги издвои на посебна сметка за тие девизи.

За девизите издвоени во смисла на став 2 од оваа точка, овластената банка истовремено и дозначува на организацијата на здружен труд динарска противвредност.

4. Овластената банка е должна веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на купувањето на девизите од точка 3 на оваа одлука, да ги продаде тие девизи на единствениот девизен пазар за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд.

Организациите на здружен труд што располагаат со девизи на девизна сметка или имаат право повторно да купуваат девизи, во согласност со одредбите на член 74 од Законот, не можат, додека располагаат со тие девизи односно права, да купуваат девизи во рамките на утврдените права на купување на девизи врз основа на општествено признатите репродукциони потреби.

Овластената банка може да купува девизи на единствениот девизен пазар само за плаќања спрема странство што втасуваат во рок од два наредни работни дена од денот на купувањето на девизите.

5. Овластените банки можат на единствениот девизен пазар да купуваат и продаваат девизи само заради извршување на налогот за плаќање спрема странство во рамките на општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд, и тоа по следниот редослед:

1) За плаќање на обврските по кредити и за плаќање на конвендиските обврски спрема странство, првенствено за оние организации на здружен труд на кои извозот им е забранет или ограничен, без оглед на тоа дали обврските ги извршуваат преку банка кај која организацијата на здружен труд има девизна сметка или преку друга банка - гарант, како и за намирување на обврските според член 234 од Законот;

2) За плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за потребите на производителите на основни метали што служат за зголемување на производството, за кое со самоуправни спогодба е утврдено приоритетното право на купување на девизи, а во согласност со точка 3 став 5 од Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година;

3) За плаќање на аванси за стоковни кредити;

4) За плаќање на увозот на сировини и друг репродуктивен материјал за производство заради извоз во конвертибилни девизи, како и за плаќање на увозот на сировини, репродукциони материјали и определени производи што се од посебно значење за снабдување на населението;

5) За други репродукциони потреби.

6. Девизите откупени во смисла на точка 3 став 1 од оваа одлука овластената банка може, во рок од 5 дена, да ги продаде за извршување на конкретните налози од точка 5 одредба под 1 на оваа одлука. Другите девизи откупени по овој основ овластената банка е должна да ги продаде на меѓубанкарскиот состанок за намирување на потребите од точка 5 одредби под 1 и 2 на оваа одлука.

Купувањето и продажбата на девизи на меѓубанкарскиот состанок по основ од точка 5 одредба под 2 на оваа одлука, а во врска со точка 3 став 5 од Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84) може да се врши до износ од 332 милиони САД долари.

7. Овластената банка што купува девизи е должна на овластената банка што продава девизи да ѝ поднесе писмен доказ за кои намени од точка 5 на оваа одлука ги купува девизите.

8. Овластената банка е должна за секоја организација на здружен труд посебно да обезбеди свиденција за откупените девизи и за продадените девизи според намените од точка 5 на оваа одлука. Документацијата врз основа на која е извршен откупот односно продажбата на девизи се чува средена со таа свиденција за потреби на контролата.

9. Девизните средства од член 61 став 3 на Законот се продаваат на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар, а се користат според редоследот од точка 5 на оваа одлука.

II. Купување и продажба на девизи со право на повторен откуп

10. Девизите што ги задржува за своите општествено признати репродукциони потреби организацијата на здружен труд може да ѝ ги продаде од својата девизна сметка на овластената банка кај која се води девизната сметка, а овластената банка е должна понудените девизи да ги откупи.

Ако продажбата и откупот на девизи, во смисла на став 1 од оваа точка, се врши врз основа на купопродажен договор склучен меѓу организацијата на здружен труд и овластената банка, овластената банка е должна за вредноста на купените девизи од став 1 на оваа точка на организацијата на здружен труд да ѝ отвори посебна „свиденциона девизна сметка”, заради остварување право на повторен откуп на девизи.

11. Овластената банка на посебна девизна сметка ги води девизите откупени во смисла на член 74 од Законот.

12. Девизите од точка 10 на оваа одлука овластената банка може да им ги продава на организациите на здружен труд или на овластените банки непосредно и на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар за конкрет-

ни плаќања што втасуваат во рок од два наредни работни дена пред денот на втасувањето на плаќањето.

Овластената банка што продава девизи на овластени банки со заклучница го утврдува рокот за повторен откуп на девизи за потребите на организациите на здружен труд што ги продале девизите.

Овластената банка може да купува девизи само за втасани конкретни плаќања спрема странство што втасуваат во рок од два наредни работни дена, сметајќи од денот на купувањето на девизите, и тоа за потребите на организациите на здружен труд што во смисла на член 74 од Законот ги продале девизите со право на повторен откуп, и во истиот рок да го изврши плаќањето спрема странство.

13. Овластената банка која не е во можност на организацијата на здружен труд да ѝ обезбеди повторен откуп на девизи во договорениот рок ќе побара од Народната банка на Југославија привремена девизна позајмица.

III. Купување и продажба на девизи од страна на Народната банка на Југославија

14. Народната банка на Југославија купува девизи што ги остварува федерацијата и нејзините органи и организации, како и од овластените банки непосредно и на меѓубанкарскиот состанок. Народната банка на Југославија купува девизи непосредно од банки овластени да извршат пренос и продажба на девизи во согласност со одредбите на член 69б од Законот, чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи и член 9 од Законот за вршење на менувачки работи и прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/82 и 40/84), како и во согласност со прописите донесени врз основа на тие законски одредби.

15. Народната банка на Југославија е должна на меѓубанкарскиот состанок да го откупува вишокот на понудата на девизи, со тоа што така откупените девизи ги изнесува на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

16. Народната банка на Југославија продава девизи за потребите на федерацијата и нејзините органи и организации при вршењето на платниот промет со странство за нивни потреби или на овластените банки кога овластената банка го врши платниот промет за потребите на федерацијата и нејзините органи и организации, како и на меѓубанкарскиот состанок.

Народната банка на Југославија продава девизи за потребите на плаќањата на федерацијата и нејзините органи и организации од делот на девизниот прилив што се обезбедува во согласност со одредбите на член 69б од Законот и во рамките на утврдените права на купување на девизи во согласност со прописите донесени врз основа на чл. 25 и 72 од Законот.

На меѓубанкарскиот состанок Народната банка на Југославија продава девизи што се обезбедени за потребите на плаќањата утврдени во прописот што се донесува врз основа на член 69б од Законот и по ред на првенство за користење на тие девизи утврден во прописот донесен врз основа на член 69б став 5 од Законот.

17. Девизите откупени во смисла на точка 15 од оваа одлука, Народната банка на Југославија им ги продава на овластените банки на меѓубанкарскиот состанок за плаќања на општествено признатите репродукциони потреби во согласност со одредбите на точка 4 став 3 и точка 5 од оваа одлука.

IV. Други работи на купувањето и продажбата на девизи

18. Купувањето и продажбата на девизи од странски финансиски кредити, согласно со член 7 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, се врши во согласност со условите од договорите за купопродажба на девизи склучени меѓу организациите на здружен труд и овласте-

ните банки, како и меѓу овластените банки и Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија ги купува девизите од став 1 на оваа точка по курсот на денот на откупот, а ги продава девизите во рокот на втасувањето на главницата по кредитите, по курсот по кој девизите се откупени.

Народната банка на Југославија продава девизи за плаќање на втасана камата за износ на кредитот што го откупила по курсот на денот на продажбата на девизите за овие намени.

19. Преносот на девизи меѓу овластените банки, во смисла на член 3 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, се врши во согласност со условите од договорите меѓу банките.

20. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 80
7 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

183.

Врз основа на член 31 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ

1. Во Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни видови стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/78), во точка 1 по редниот број 86 се додаваат нови ред. бр., кои гласат:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
1	2	3
87	02.01/4	Месо свинско
88	04.06	Природен мед
89	05.02/1	Четини
90	05.04/1a	Црева сурови и солени
91	10.06	Ориз
92	12.01/4	Соја во зрно
93	15.15/1	Восок од пчели
94	25.27	Стеатит природен, вклучувајќи и натаму необработуван, освен грубо цепен; грубо учетворен или учетворен со пилење; талк
		Ех.
		Талк
95	25.31/2	Флуорит
96	33.01	Етерични масла (со или без терпен), течни и цврсти; смоли-резиноиди; концентрати на етерични масла во мас-

1	2	3
		ти, масни масла, восоци или во слични материји, добиени со ладна апсорбција или мацерација; споредни и терпенски производи од детерпенација на етерични масла
		Ех.
		Етерични масла (со или без терпен), течни и цврсти
97	41.05/1a	Свински, недовршени кожи за изработка на производи од кожа
98	73.02/1	Феро-манган
99	73.02/2	Феро-силициум
100	73.02/3a	Феро-ванадиум
101	73.02/36	Феро-молибден
102	73.02/3d	Феро-тунгстен (феро-волфрам)
103	81.01/1	Тунгстен (волфрам) суров; отпадоци и остатоци од тунгстен (волфрам)
		Ех.
		Тунгстен (волфрам) обработен и производи од тунгстен (волфрам)
104	81.04/2a	Отпадоци и остатоци од металите од овој тарифен број освен оние од точка 1) на овој тарифен број или од кермети; сурови метали од овој тарифен број освен оние од точка 1) на овој тарифен број; сурови кермети на антимон.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 586
15 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

184.

Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и на член 49 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со сојузниот секретар за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИБРИЛАТОРИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат:

1) условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, експлоатацијата и одржувањето на дефибрилатори;

2) постапката и начинот на означувањето и идентификацијата на дефибрилатори;

3) **техничките мерки за заштита на дефибрилатори:**

4) начинот на ракување со дефибрилатори и одржување на дефибрилатори;

5) постапката и начинот на обезбедување на определени својства и квалитети на дефибрилатори при нивна употреба;

б) поблиска содржина на техничкото упатство за де-
фибрилатори;

Одредбите на овој правилник се применуваат и на де-
фибрилатори со монитор за примена на срце.

Член 2

Освен термините и дефинициите утвърдени в прописот за југословенскиот стандард за термини и дефиниции од областа на електроmedicineските уреди и опрема, доунаведените термини, во смисла на овој правилник, имаат следни значења:

1) дефибрилатор е електромедицински уред, односно опрема која служи за дефибрилација на срцето и електроконверзија на други растројства на срцевиот ритам со помош на електричен удар преку надворешни или внатрешни електроди:

2) дефибрилатор со монитор е дефибрилатор со додатен склоп со чија помош ЕКГ сигналот може да се регистрира и да се прикаже со употреба на надворешни електроди на дефибрилаторот, со тоа што да може да се предвиди и употреба на одвоени мониториншки електроди;

3) дефибрилација е постапка на запирање на треперење на срцевиот мускул предизвикана од стохастичка деполаризација на срцевите комори со помош на електричен удар;

4) ЕКГ сигнал е електричен сигнал кој настанува поради активноста на срцето;

5) електроконверзија е постапка на преведување на растројства на срцевиот ритам (апсолутна аритмија, суправентрикуларна и вентрикуларна тахикардија) во синусен ритам со помош на синхрон електричен удар;

б) коло за контрола на празнење е електрично коло за рачно управување со празнење на дефибрилаторот вклучувајќи механички команди (копчиња и сл.) и сите делови галвански поврзани со нив;

7) коло за празнење е електрично коло во дефибрилаторот кое справата за складирање на енергијата ја поврзува со електродите на дефибрилаторот, со тоа што ги вклучува сите склопки меѓу справата и електродите;

8) коло за полнење е електрично коло во дефибрилаторот со помош на кој се полни справата за складирање на енергија (најчесто кондензатор), со тоа што ги вклучува сите делови галвански споени со справата за складирање на енергија за време на полнењето;

9) коло за внатрешно празнење е електрично коло во дефибрилаторот со чија помош се празни справата за складирање на енергија без активирање и доведување енергија на електродите на дефибрилаторот;

10) монитор е дел од дефибрилаторот на кој се гледа електричната активност на срцето;

11) одвоени мониторински електроди се засебни електроди на дефибрилаторот со монитор кои служат за регистрирање односно прикажување на ЕКГ сигналот и на електроконверзијата;

12) предадена енергија е енергија што врви низ електродите на дефибрилаторот и се дисипира на телото на пациентот или на отпорникот со определена вредност;

13) подготвен дефибрилатор (STAND BY) е дефибрилатор што се приклучува на извор на напојување и во моментот кога справата за складирање на енергија не е наполнета:

14) синхронизатор е додаден дел на дефибрилаторот со кој се обезбедува синхронизација на електричниот удар со определена фаза на срцевиот циклус;

15) надворешни електроди се електроди на дефибрилаторот кои се ставаат на кожата на градниот кош на пациентот;

16) внатрешни електроди се електроди на дефибрилаторот што се приклучуваат директно на срцето;

17) складирана енергија е енергија складирана во справата за складирање на енергија и во дефибрилаторот.

II. ИЗРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ

Член 3

Дефибрилаторот мора да биде опремен со справи за извор и индикација со одбрана големина на предадена енергија во цули.

Предадената енергија на дефибрилаторот се дотерува така што да може да доаѓа континуирано и скоковито.

Покажувањето на одбраната и достигнатата складирана енергија на индикаторот на дефибрилаторот мора да биде јасно видно со голо око од најмалта оддалеченост која одговара на должината на растрегнатиот кабел на електродата при осветленост од 100 lx.

Член 4

Предадената енергија на активно оптоварување од 50 Ω што е приклучено на дефибрилаторот не смее да се разликува од дотераната енергија за повеќе од $\pm 4 \text{ J}$ или $\pm 15\%$, со тоа што се зема предвид поголемото дозволено отстапување.

Предадената енергија на активно оптоварување од 25 Ω – 100 Ω што е приклучено на дефибрилаторот не смее да се разликува од дотераната енергија за повеќе од ± 8 J или $\pm 30\%$, со тоа што да се земе предвид поголемото дозволено отстапување.

Член 5

Дефибрилаторот мора да биде способен да го предаде импулсот на енергијата од најмалку 85% вредност на дотераната енергија во интервал од 30 секунди по завршувањето на полнењето или пред автоматското внатрешно празнење со тоа што да се земе предвид покусиот интервал.

Член 6

Дефибрилаторот мора да има додатна справа или команда што се активира за да се дотера предадената енергија која за надворешните електроди е поголема од 360 J, а за внатрешните електроди – од 100 J.

Командите и инструментот за избор и контрола на предадената енергија мораат да се баждарат во предадената енергија во пули, на активно оптоварување од 50 Ω.

Член 7

Излезниот напон на дефибрилаторот не смее да биде поголем од 5 kV мерено од врвот до врвот при празнење на активно оптоварување од 100 Ω .

Член 8

На електродите на дефибрилаторот не смее да се јавува каква и да е енергија во случај ако престане напојувањето поради исклучување на уредот односно ако смена напон во градската мрежа. Во тој случај складираната енергија, мора да се потроши на колото за внатрешно празнење и на дефибрилаторот со временска константа најмногу до 10 секунди.

На дефибрилаторите што автоматски се вклучуваат на внатрешниот извор на напојување во случај ако снема напон во градската мрежа не се однесуваат одредбите од став 1 на овој член.

Член 9

Дефибрилаторот со монитор мора да се празни преку колото за внатрешно празнење чија временска константа изнесува најмногу 10 секунди, така што мониторот може да остане вклучен за време на празнењето а да не дојде до појава на енергија на електродите на дефибрилаторот.

Член 10

Дефибрилаторот мора да биде така конструиран да издржи најмалку 15 празнења и полнења со најголема енергија на активно оптоварување од 50 Ω што е приклучено на дефибрилаторот и со повторување од најмалку три празнења во минута, со тоа што не смее да дојде до зголемување на работната температура.

Дефибрилаторот мора да издржи:

1) две и пол илјади празнења и полнења со најголема енергија на активно оптоварување од 50 Ω што е приклучено на дефибрилаторот, со тоа што е дозволено ладење на дефибрилаторот и употреба на надворешен извор на напојување;

2) десет празнења и полнења со најголема енергија на активно оптоварување од 50 Ω што е приклучено на дефибрилаторот, со тоа што повторувањето на празнењето да мора да трае помалку од три минути;

3) пет празнења и полнења со најголема енергија на активно оптоварување од 50 Ω што е приклучено на дефибрилаторот, со една електрода и со спроводно кукиште што е заземјено, додека другата електрода не е приклучена. Испитувањето со помош на празнењето и полнењето мора да се повтори и за другата електрода;

4) петстотини празнења и полнења на секос коло за внатрешно празнење, ако такво коло постои со тоа што е дозволено ладење на дефибрилаторот.

Член 11

Секоја спојница (конектор) на електродата на дефибрилаторот мора да издржи повлекување со сила од најмалку 10 N а при тоа да не дојде до извлекување или одвојување на електродата.

Должината на одвоивлиот растегнат кабел на електродата на дефибрилаторот мора да изнесува најмалку 2 m.

Член 12

При употреба на дефибрилатор, на електрокардиолошки уреди, односно опрема што не е заштитена од дејствување на дефибрилаторот мора да се одвои од пациентот.

Член 13

При употреба на дефибрилатор, дури и кога се користи контактна паста, ракувачот (корисникот) не смее да дојде во допир со надворешната електрода на дефибрилаторот.

Член 14

Спроводните делови на рачките на електродите на дефибрилаторот не смеат да бидат достапни, на ракувачот, со тоа што ова барање не се однесува на малите вијци и сл. во изолациониот материјал кои не можат да дојдат под напон ако е дозволена само една грешка.

Член 15

Површината на електродите на дефибрилаторот мора да изнесува најмалку и тоа:

- 1) 50 cm² – за надворешната електрода кога пациентот е возрасно лице;
- 2) 32 cm² – за внатрешна електрода кога пациентот е возрасно лице;
- 3) 15 cm² – за надворешна електрода кога пациентот е дете;
- 4) 9 cm² – за внатрешна електрода кога пациентот е дете.

Член 16

Ако дефибрилаторот има кабли мора да се овозможи стерилизација на внатрешните електроди.

Член 17

Меѓу деловите на електродите на дефибрилаторот под напон и деловите на дршките на електродите што се допираат во нормална употреба, мора да постои ползна патека од најмалку 50 mm и воздушно растојание од најмалку 25 mm.

Член 18

Ползните патеки и воздушните растојанија на изолација меѓу делот со висок напон и другите струјни кола, како кај дефибрилаторот така и кај мониторот мораат да изнесуваат најмалку 3 mm/kV односно 8 mm, со тоа што се зема предвид поголемата вредност.

Барањето од став 1 на овој член не се однесува на компонентите што производителот ги означил како компоненти на високонапонска издржливост.

Член 19

Полнењето на наполно испразнетата справа за складирање на енергија не смее да трае подолго од 15 секунди, при полнење од градска мрежа со напон од 90% од вредноста на номиналниот напон на дефибрилаторот или при полнење од внатрешен извор на напојување кој претходно е испразнет со 15 празнења со најголема енергија.

Член 20

Капацитетот на новиот и полн внатрешен извор на напојување на дефибрилаторот мора да осигури најмалку 15 празнења со најголема енергија во интервали од 1 минута.

Член 21

Дефибрилаторот мора да биде снабден со следните справи:

- 1) со справа што покажува дека состојбата на внатрешниот извор на напојување бара замена или полнење, со тоа што оваа справа да не влијае врз исправната работа на дефибрилаторот;
- 2) справа која покажува дека внатрешниот извор се полни.

Член 22

Ако дефибрилаторот има можност на синхронизација, на него мора да постои јасен и недвосмислен звучен или светлосен сигнал кој означува дека синхронизаторот е вклучен.

Дефибрилационен импулс може да се појави единствено ако се појави синхронизационен импулс, ако колото за празнење е вклучено.

Член 23

Електродите на дефибрилаторот не смеат да дојдат под напон за време на празнење на дефибрилаторот преку внатрешното коло за празнење.

Член 24

Дефибрилаторот не смее да се празни во текот на неговото полнење, освен ако е снабден со индикатор со континуирана индикација на складирана енергија.

Член 25

Мора да се оневозможи истовремено празнење на дефибрилаторот преку надворешни и внатрешни електроди. Дефибрилаторот мора без оштетување да се испразни при отворен или кратко споен кој и да е чифт на електроди.

Член 26

Можноста за случајно активирање кај тастер или други команди за иницирање на празнење кај дефибрилаторот се сведува на најмала можна мера на следниот начин, и тоа:

1) кај надворешни електроди предвидени за употреба на предната страна на градниот кош – со поставување на еден или два тастера на една рачка или на обете рачки на електродата, респективно;

2) кај надворешни електроди предвидени за употреба на предната и задната страна на градниот кош – со поставување на тастер на рачката на предната електрода;

3) кај внатрешни електроди – со поставување на тастер на рачката на која ѝ да е електрода или на предната табла на дефибрилаторот.

Не е дозволена употреба на ножни прекинувачи, односно тастери.

Член 27

Направата за складирање на енергија мора да почне да се полни само по давање на рачна команда, со тоа што не е дозволено повторно автоматско полнење.

III. ИЗОЛАЦИЈА И ЗАШТИТНИ ИМПЕДАНСИ

Член 28

Дефибрилатори на кои можат да се приклучат одвоени мониторински електроди или внатрешни електроди мораат да бидат од типот CF, со тоа што само апликациониот дел од надворешните електроди може да биде од типот BF.

Член 29

При активирани склопки на струјно коло за празнење, капацитивноста не смее да биде поголема од pF на следните места:

1) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот и достапните спроводни делови вклучувајќи кои да било одвоени мониторински електроди кога се приклучени на уред;

2) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот и металните фолии во непосреден допир со неспроводно кукиште на дефибрилаторот;

3) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот и металните фолии во непосреден допир со рачките на електродите на дефибрилаторот;

4) меѓу надворешните електроди на дефибрилаторот и кој ѝ да е дел за влез или излез на сигналот.

Член 30

По одвојувањето на електродите на дефибрилаторот од другите делови на уредот, за време на празнењето на дефибрилаторот на кукиштето на уредот не смее да дојде до појава на енергија опасна за ракувачот на која ѝ да е одвоена мониторинска електрода или на кој ѝ да е дел за влез или излез на сигналот.

Кај дефибрилатор од класа II или дефибрилатор со внатрешен извор на напојување не смее да дојде до појава на енергија на металната фолија на која е положен дефибрилаторот.

Член 31

Најнизок степен на заштита на дефибрилатор од влага с заштита од вода што капе.

Член 32

Мониторот на дефибрилаторот не мора истовремено да прикажува ЕКГ сигнал, регистриран преку електродите на дефибрилаторот и одвоените мониторински електроди (ако такви електроди постојат).

IV. ОЗНАЧУВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Член 33

Дефибрилаторот не смее да се означува како електро-медицински уред односно опрема од класа III, или како електромедицински уред односно опрема од типот B.

Член 34

Номиналната потрошувачка на дефибрилаторот што се напојува од градска мрежа се означува на дефибрилаторот и во техничкото упатство како најголема средна потрошувачка во интервал од 2 секунди во кој ѝ да е период на работата на дефибрилаторот, со тоа што на тој начин мерена и означена номинална потрошувачка на дефибрилаторот, не смее да биде поголема од 750 W.

Член 35

На дефибрилаторот со монитор со одвоени мониторински електроди мора со симбол да се означи степенот на заштитата на уредот кој може да биде од типот BF или од типот CF.

Член 36

На дефибрилаторот или во просторија во која дефибрилаторот се употребува мора да биде истакнато упатство за употреба читливо со голо око на оддалеченост од најмалку 1 m

Член 37

На дефибрилаторот кој има внатрешен извор на напојување мора да се наоѓа описот на начинот на полнење или замената како и описот на можните ограничувања на употреба за време додека изворот на напојување се полни односно додека дефибрилаторот е приклучен на градска мрежа.

V. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО

Член 38

Техничкото упатство за дефибрилаторот мора да содржи:

1) предупредување дека пациентот не смее да го допира за време на дефибрилацијата;

2) опис на правилното ракување со електродите на дефибрилаторот при негова употреба;

3) предупредување електродите да се држат подалеку од сите метални делови или други електроди поврзани со пациентот;

4) предупредување при дефибрилацијата пациентот да не смее да ги допира спроводните делови во околината;

5) ограничување на условите на околината во која се остава дефибрилаторот подготвен за употреба;

6) при дефибрилатор со внатрешен извор на напојување:

– упатство за периодичната замена на изворот на напојување;

– бројот на празнењата со најголема можна енергија со нов или штотуку наполнет извор на напојување;

– детаљна постапка на полнење на изворот на напојување;

7) предупредување за потребата и начинот на чистење на електродите на дефибрилаторот и изолираните делови на рачките;

8) предупредување за потребата и начинот на чистење на одвоените мониторински електроди ако можат да се употребуваат повеќепати;

9) предупредување за потребата и начинот на преглед на исправноста на електродите и каблите на дефибрилаторот;

10) податок за начинот на испитување на функционирањето на дефибрилаторот;

11) предупредување за потребата на периодичното полнење на справата за складирање енергија, ако таква потреба постои;

12) упатство за местото и начинот на поставување на одвоени мониториншки електроди, ако тие постојат;

13) податок за времето на полнењето на наполно испразнета справа за складирање на енергија кога дефибрилаторот е дотеран на најголема можна енергија и тоа:

– кога дефибрилаторот е приклучен на надворешно напојување на номиналниот напон или на полн внатрешен извор на напојување;

– кога дефибрилаторот е приклучен на надворешен извор на напон од 90% од номиналниот напон на дефибрилаторот или на внатрешниот извор на напојување кој по целосно полнење на 15 пати е испразнет со најголема енергија што може да ја даде дефибрилаторот;

14) целосен опис на брановидната форма на електричниот импулс што го дава дефибрилаторот на активно оптоварување од 25Ω, 50Ω и 100Ω при празнење со најголема енергија;

15) податок за начинот на синхронизација на празнењето на дефибрилаторот на ЕКГ сигнал, ако таква можност постои;

16) опис на начинот на полнење или замена на внатрешниот извор на напојување на дефибрилаторот;

17) опис на можните ограничувања на употреба на дефибрилатор за време на полнење на неговиот внатрешен извор на напојување односно додека дефибрилаторот е приклучен на градска мрежа.

Член 39

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-3871/1
2 март 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

185.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ КОТЛАРНИЦИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат котларниците поставени на отворен простор.

Член 2

Котларниците за мали, средни и големи парни и вреловодни котли можат да се поставуваат на отворен простор.

Под котларница поставена на отворен простор, во смисла на овој правилник, се подразбира котларница чија комплетна котловска постројка не е сместена во посебна зграда или во посебна просторија на зградата.

Член 3

Засидувањето и изолацијата на котелот поставен во котларницата на отворен простор мораат да бидат заштитени од атмосферски врнежи а водата во цевководите, ар-

матурата и во елементите на котелот мора да биде заштитена од замрзнување.

Заштитите од став 1 на овој член мораат да бидат преземени и при работа и при стоење на котелот.

Член 4

Инструментите и уредите за мерење, регулација и управување со работата на котелот, приборот за напојување, опремата за подготвување на вода и местата за опслужување и постојана контрола во котларниците сместени на отворен простор мораат да бидат заштитени од атмосферски врнежи и мора да биде обезбедена теопература неопходна за нормална работа на котелската постројка.

Член 5

Котларниците поставени на отворен простор мораат да бидат заштитени така што да им се оневозможи пристап на неовластени лица.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-4367/1
13 март 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

186.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗАКЛАНИТЕ СВИЊИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА СВИНСКОТО МЕСО

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85) во член 36 по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Подлактицата се одвојува од плешката во лакотниот зглоб (рез к-1 на шемата).“

Досегашните ст. 8 до 11 стануваат ст. 9 до 12.

Член 2

На шемата расечувањето на свинската половина наживот под број 10 се менува и гласи: „подлактицата“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила на 18 април 1985 година.

Бр. 07-1049/1
25 февруари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

187.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОСНОВНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЈАТА НА ОКОЛИНАТА

Член 1

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат точ. 1, 5, 6 и 7 од југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Основни испитувања на влијанието на околината. Постапка и: Механичка издржливост на приклучоците — — — — — JUS N.A5.785 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/72).

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 1 април 1985 година.

Бр. 50-18831/2
24 јануари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

188.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ПО ОКНАТА НА РУДНИЦИТЕ

Член 1

Во Правилникот за техничките нормативи при превозот на луѓе и материјал по окната на рудниците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/80) во член 13 ставот 4 се менува и гласи:

„Вертикалното растојание на носачите на дрвените водилки не смее да биде поголемо од 3 м. Ако се употребуваат челични водилки и челични носачи на водилки, вертикалното растојание може да биде најмногу 6 м. При употреба на водилки и носачи на водилки (попречници) од челик, покрај статичката пресметка мора да се докаже и динамичката стабилност на системот (извозен сад – водилка – носач на водилката). Тој доказ е задолжителен и во случај на употреба на нови водилки и носачи на водилки за случај на максимално дозволена истрошеност на водилките и носачите на водилките. При оваа пресметка мора да се докаже дека осцилациите во системот опаѓаат.”

Член 2

Во член 18 ставот 1 се менува и гласи:

„Во слободната длабочина на окното мора да биде предвидено кочење на извозните садови со помош на дрвени водилки. Кочењето на сатовите може да се изведе со задебелување на водилките на бочните страни или на челната страна (со намалување на растојанието помеѓу чифтот на водилки). Кочењето на извозниот сад мора да се обезбеди истовремено со кочењето на садот во слободната висина на кулата.”

Член 3

Во член 21 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Извозната кула, според статичката пресметка при најголемото статичко оптоварување, мора да има најмалку двократна сигурност во однос на прекинувачката цврстина на материјалот од кој е изработена. Под најголемо статичко оптоварување, во смисла на овој правилник, се подразбира случајното оптоварување што може да настане при насилно прекинување на извозното јаже што се обвиткува од долната страна на тапанот бобината односно котурот, кога извозниот сад се заглави во окното или удри во одбојниците, додека другото јаже при нормален превоз на материјал е под најголемо дозволено статичко оптоварување. Тоа оптоварување при заглавување на другоиот сад во окното мора да се зголеми на 1/3 од сметковната прекинувачка сила на јажејето.

За извозниот систем Коепе, како најголемо статичко оптоварување се зема оптоварувањето под кое доаѓа до кинење на јажејето при спуштање на најголемиот дозволен товар.”

Член 4

Во член 24 ставот 1 се менува и гласи:

„Во слободната висина на кулата под одбојниците на вертикално растојание од најмалку 3 м мора да се предвиди кочење со помош на задебелени водилки.”

Ставот 6 се менува и гласи:

„Потпирките на задебелените водилки мораат да бидат димензионирани според прекинувачката сила на јажејето. Пресекот на незадебелениот дел на дрвените водилки за кочење во кулата е еднаков на пресекот на водилките во окното. Ако окното е опремено со челични профилирани водилки или со челични јажиња, пресекот на дрвените водилки за кочење во кулата мора да биде еквивалентен на пресекот на дрвените водилки што би можеле да бидат вградени алтернативно во окното.”

Ставот 7 се брише.

Член 5

Во член 25 ставот 2 се менува и гласи:

„Одбојниците и нивниот спој со кулата мораат да бидат пресметани врз основа на оптоварување што е еднакво на сметковната прекинувачка сила на извозното јаже.”

Член 6

Во член 27 ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 до 7 стануваат ст. 2 до 6.

Член 7

Во член 31 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„За новите извозни машини напрегањето на оската, на тапаните, бобините или на погонската Коепе макар мора сметковно да се провери спрема комбинирано напрегање поради свиткување и торзија. При пресметувањето на тие оски, мора да се земе предвид сметковната прекинувачка сила на јажејето што се обвиткува од долната страна, додека другото јаже е оптоварено со 1/3 од прекинувачката сила на јажејето. Како торзионен момент се зема оној момент што настанува при преносот на номиналната моќ на моторот.

Факторот на сигурност на оската во однос на прекинувачката сила на јажејето мора да изнесува најмалку 3.”

Член 8

Членот 34 се менува и гласи:

„Височината на работ на тапанот мора да биде еднаква најмалку на двократниот пречник на извозното јаже.“

Член 9

Во член 38 ставот 1 се менува и гласи:

„Извозните машини со погонска Коепе макара при спуштањето на товарот во моментот на кочењето со маневарска и сигурносна кочница, мораат да имаат сигурносен фактор против лизгање () еднаков или поголем од 1,1 што се пресметува според следниот образец:

$$V = \frac{F_2 (e^{\mu\alpha} - 1)}{F_1 - F_2} > 1,1$$

каде што е:

F_2 – вкупна статичка и динамичка сила во јажето на празната гранка, што доаѓа на макарата, во N ;

F_1 – вкупна статичка и динамичка сила во јажето на оптоварената (полна) гранка, што заминува од макарата, во N ;

$e = 2,718$ – база на природниот логаритам;

$\mu = 0,25$ – сметковен коефициент на триењето меѓу јажето и макарата, односно тапанот (фактниот коефициент на триењето мора да се определи за секој конкретен случај, на мостра на влошката, што не смее да биде помал од 0,25, а мора да се докаже со извештајот за испитување-то);

α – опфатен агол на макарата со јаже, во радијани.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Забавањето при спуштањето на товарот мора да биде избрано како најголемо можно забавање во дефинираниот интервал 1,2 до 2,5 m/s^2 (член 10) така што забавање-то при подигање на еднаков товар и при уважување на сигурносниот фактор против лизгање не смее да ја надмине вредноста 0,5 g.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 10

Во член 43 ставот 2 се менува и гласи:

„Кочниците од став 1 на овој член при спуштањето на товарот за извозните машини со тапани мораат да остварат забавање од најмалку 2 m/s^2 , а за извозните машини со погонска макара Коепе мораат да остварат забавање што не смее да биде помало од 1,2 m/s^2 ниту поголема од 2,5 m/s^2 , при што факторот на сигурност против лизгање за реалната вредност на забавање мора да биде еднаков или поголем од 1,1 (член 9).“

Член 11

Во член 46 по ставот 4 се додаваат нови ст. 5 до 8, кои гласат:

„Механичките регулатори на возењето и давачите на импулси за електричните регулатори на возењето мораат да имаат директен механички пренос од главната погонска оска.“

Електричните регулатори на возењето за Коепе постројки мораат да бидат приспособливи за абење на жлебот на погонскиот котур (корекција на движењето на јажето).

На електричните регулатори на возењето и на погонската макара мора да се постави најмалку по еден давач на импулси за стварниот број на обрти. Еден од тие давачи мора да биде независен од електричната мрежа (на пример со помош на постојан побуден тахогенератор).

Пречките што можат да настанат кај давачите на импулси не смеат да ја загрозуваат безбедноста.“

Член 12

Во член 48 по ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Кај електричните покажувачи на длабочината мораат да постојат најмалку два давачи на импулси што се механички поврзани со главната оска на погонската макара, односно тапанот. Покажувачот на длабочината мора да биде механички цврсто поврзан со регулаторот на возењето, со граничните прекинувачи на покажувачот на длабочината и со граничните прекинувачи на хоризонтите.“

При прекин на електричната енергија и повторно доведување на енергија покажувачот на длабочината не смее:

- 1) да покажува погрешна положба на извозниот сад;
- 2) да дозволи брзина поголема од 2 m/s сè дотогаш додека покажувачот на длабочината повторно не се дотера.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Член 13

Во член 53 став 4 по зборот: „издупчен“ се додаваат зб-----“.

Член 14

Во член 95 став 2 на крајот од првата реченица наместо две точки се става точка, а останатиот текст се брише. По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Секои шест месеци мора да се прегледа и провери исправноста на функционирањето на извозната машина, а особено:

- 1) кочницата на извозната машина;
- 2) регулаторот на возењето;
- 3) длабочинските стрелки, тахометарот и тахографот;

- 4) граничните прекинувачи;
- 5) сигналните уреди за усно спогодување.“

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6.

Член 15

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14418/1

4 октомври 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгојевиќ, с. р.

189.

Врз основа на член 113 став 8 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), сојузниот секретар за надворешна трговија, по прибавеното мислење на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, и Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, издава

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

1. Како ден на извршување услуги, во смисла на член 113 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, се смета, и тоа:

- 1) за работи на меѓународен транспорт на стоки – денот на испорака на стоките кај примачот, а за работи на меѓународен превоз на патници – денот кога е извршен превозот на патниците. Како доказ за извршениот превоз на стоки служи соодветната исправа, а како доказ за извршениот превоз на патници – патничката карта;

2) за услуги во надворешнотрговскиот промет што Заедницата на југословенските железници, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и организациите на здружен труд за воздушен сообраќај ги пресметуваат преку странски управи, како ден на извршување услуги се смета денот предвиден во меѓународните договори и во соодветните акти за спроведување на тие договори;

3) за туристички работи со странство – денот назначен во фактурата за извршената услуга на странскиот нарачувач;

4) за работи на посредување во надворешнотрговскиот промет – денот кога е извршено извозното царинење на стоките односно денот назначен во фактурата за извршената услуга на посредување;

5) за облагородување на стоки во Југославија (доработки, преработки и обработки) – денот кога облагородените стоки се извозно царинети;

6) за договорени контроли на квалитетот и квантитетот на стоки во меѓународниот промет, услуги на контрола на летањето и водењето на странски воздухоплови на домашни аеродроми и користење на уреди за тие услуги – денот на издавање фактура за извршената услуга;

7) за застапување на странски фирми – денот на издавањето извештај за одобрувањето на провизија на странската фирма за извршената работа на застапување (kredit pote), односно денот на поднесување пресметка на остварената провизија во минатиот период, ако со договорот за застапување е предвидено провизијата да се пресметува збирно за определениот договорен период.

– за продажба на стоки од консигнационен склад на странски стоки во Југославија – денот кога на странската фирма и се платени продадените стоки од консигнационен склад,

– за застапување на странски фирми на кредит – денот од кога според договорот за застапување тече обврската на странската фирма да плати провизија за дадената услуга,

– за сервисни услуги извршени за странски фирми – денот кога на странската фирма ѝ е поднесена пресметка за извршената сервисна услуга;

8) за изведување на инвестициони работи во странство – денот на заверување на сметката односно на привремената ситуација за извршените инвестициони работи, од страна на странскиот нарачувач за завршена ситуација – денот на заверка од страна на нарачувачот на работата односно од овластениот орган на земјата во која се изведени работите, ако според прописите на таа земја завршената ситуација подлежи на заверка;

9) за работи на меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајни – агенциски работи, лучки услуги, работи на јавни складови, работи на влечење, спасување и вадење на бродови, аеродромски услуги, работи на меѓународни саеми и други услуги во меѓународниот промет – денот на извршувањето на тие услуги наведен во фактурата за извршените услуги;

2. Организациите на здружен труд што ги вршат услугите наведени во точка 1 од оваа наредба се должни во фактурата односно во соодветната исправа за извршената услуга да го внесат и датумот кога е завршена услугата.

3. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила престанува да важи Наредбата за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/78).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 24000
21 јануари 1985 година
Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

190.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести шта ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и производи и сировини со потекло од тие животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85), во точка 1 одредба под 2 по зборовите: „конзерви месо” се додаваат зборовите: „сурови кожи солени со морска сол и третиран со калцинирана сода, ако така обработените кожи биле лагирани најмалку 30 дена пред натоварот во местото на потеклото, и ако во општината на потеклото на кожата и во соседните општини немало лигавка и шпан.”

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 589/3

1 март 1985 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

191.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИ ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ЗАСОЛНИШТАТА И ВО ДВОНАМЕНСКИТЕ ОБЈЕКТИ

1. Во Наредбата за задолжително аtestирање на челични средства за затворање на отвори за движење во засолништата и двонаменските објекти („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85) во точка 10, табела 2, во колоната „Ознака”, буквите: „В, П, Х, Д и Л”, што се отпечатени со кирилично писмо, се заменуваат со исти букви со латинично писмо.

2. Во точка 10, во Пример на означување на средства за затворање, буквите под насловот: „В, П, Х и Д”, што се отпечатени со кирилично писмо, се заменуваат со исти букви со латинично писмо.

3. Оваа наредба влегува во сила на 1 февруари 1986 година.

Бр. 07-1050/1
25 февруари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

192.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1985 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток од 1 јануари 1985 година изнесува месечно, и тоа:

1) лична инвалиднина:

Група	Динари
I	34.548
II	25.036
III	18.943
IV	13.989
V	9.961
VI	6.173
VII	4.304
VIII	2.016
IX	1.503
X	1.017

2) семејна инвалиднина:

	Динари
– за еден член на семејството	2.249
– зголемена семејна инвалиднина, член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	5.996

3) додаток за неа и помош од страна на друго лице:

	Динари
– за прв степен	29.617
– за втор степен	22.784
– за трет степен	15.952

4) ортопедски додаток:

	Динари
– за прв степен	9.996
– за втор степен	7.627
– за трет степен	4.914
– за четврт степен	2.377

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 266
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

193.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОК КОН ПЕНЗИЈАТА И НА ПОСТОЈАНО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА

1. Основот за определување на додаток кон пензијата и на постојано месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година во 1985 година изнесува 24.179 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 269
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

194.

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ЗА 1985 ГОДИНА

1. Најголемиот износ на надоместот на трошоците за погреб на лицата одликувани со Орден на народен херој за 1985 година се утврдува во височина од 114.050 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 271
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

195.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 25 став 4 од Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 11 став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со орденот Караѓорјева ѕвезда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“, НА БОРЦИТЕ НА ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕНОТ КАРАЃОРЈЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1985 ГОДИНА

1. Надоместот на трошоците за погреб на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орденот Караѓорјева ѕвезда со мечеви во 1985 година изнесува 68.430 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од дениот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 272
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

196.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НА БОРЦИТЕ НА ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1985 ГОДИНА

1. Годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1985 година изнесува 25.775 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 267
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

197.

Врз основа на член 3а став 3 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1985 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1985 година изнесува 24.179 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 268
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

198.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орденот на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОК КОН ПЕНЗИЈАТА И ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА

1. Основот за определување на додаток кон пензијата и височината на постојано месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој во 1985 година изнесува 24.179 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 270
5 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с. р.

199.

Врз основа на член 7в од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/78, 29/83 и 7/84), по претходно прибавеното мислење од Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ УВЕЗЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 7а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Во Упатството за начинот и постапката на поднесување документација и за вршење контрола на увозот на сировини и репродукционен материјал увезени врз основа на член 7а од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/83) во точка 1 зборовите: „во 1983 и 1984” се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985”.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3-661/1
11 февруари 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

200.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено моетарно работење на народните банки на републики и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/84), Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/85) и точка 7 на Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени по пат на монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка на Југославија, заради регулирање на количеството на пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за намените определени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година (во понатамошниот текст: Одлука за целите во 1985 година), и тоа:

1) за купување, преку банките, преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд или нивните интерни банки врз основа на стоковно-паричните работи и за давање краткорочни кредити на банките на подлога на тие хартии од вредност и на подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за монетизација со селективно обележје на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стоковно-паричните работи во рамките на определените селективни намени како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи;

3) за монетизација со селективно обележје на побарувањата на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во понатамошниот текст: Југословенска банка) од банките заради дополнително кредитирање на работи за извоз на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

4) за давање краткорочни кредити на банките на подлога на определени кредити што банките им ги даде на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизните штедни влогови (во понатамошниот текст: девизни сметки на граѓаните).

Со оваа одлука се утврдуваат условите за користење на примарната емисија за намените од став 1 на оваа точка во поглед на учеството на примарната емисија, пресметување на основицата за учеството на примарната емисија, роковите за враќање на користените средства, документацијата врз основа на која се користи примарната емисија, како и посебните услови на кредитната способност пропишани со Одлуката за целите во 1985 година и со Одлуката за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година (во понатамошниот текст: Одлука за остварување на целите во 1985 година). Другите услови за користење на примарната емисија се регулирани со Одлуката за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84) – (во понатамошниот текст: Одлука за општите услови).

2. Користењето на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе им се ускрати на банките што не ги исполнуваат условите на кредитната способност и финансиската дисциплина, во согласност со точ. 15 до 20 на Одлуката за општите услови, како и точка 14 на Одлуката за целите во 1985 година и точ. 10 до 15 на Одлуката за остварување на целите во 1985 година.

Во согласност со став 1 на оваа точка, банката е должна при користењето на примарната емисија за намените од оваа одлука, да ѝ поднесе на народната банка изјава дека ги исполнува пропишаните услови на кредитната способност и дека не давала нови кредити и други пласмани односно дека презела мерки за наплата на дадените кредити и на другите пласмани во случаите што се предвидени во точ. 11 и 13 на Одлуката за целите во 1985 година и точ. 11, 12 и 13 на Одлуката за остварување на целите во 1985 година.

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

3. Користењето на примарната емисија за намените од точка 1 на одредбата под 1 од оваа одлука ќе се остваруваат во 1985 година:

1) со купување, преку банките, на меници издадени со рок за втасување до 90 дена и со авал на банката, што ги издаде организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84) – (во натамошниот текст: Законот за обезбедување на плаќањето);

2) со давање кредит на банките на подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка, со авал на банката или на други корисници на општествени средства;

3) со давање кредит на банките на подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд.

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од организациите на здружен труд од областа на странството,

или од нивните интерни банки, меници од точка 3 на одредбата под 1 од оваа одлука, според кои до рокот на втасувањето да не преостане повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 500.000 динари, под услов тие организации односно нивните интерни банки, како доверители во стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството или од нивните интерни банки.

Мениците од став 1 на оваа точка, народната банка ќе ги купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да содржат битни елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето, како и да се исполнети условите за издавање и авалирање на тие меници во смисла на тој закон;

2) мениците претходно да ги есконтирале банките преку кои народната банка ги купува, пред тоа есконтмирање најмалку еднаш да се користени преку индосирање како средство за плаќање во стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд во областа на стопанството, да биле во портфелот на таа банка најмалку 20 дена и да се индосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до чиј рок на втасување преостанува помалку од 10 дена, сметајќи од денот на приемот на мениците во народната банка, меници индосирани на издавачот или ремитентот, како и меници издадени односно индосирани во врска со распределбата на остварениот заеднички приход меѓу членките на интерната банка или по други основи што не претставуваат стоковно-парични работи.

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на меници кои, во смисла на точка 4 од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед на поседничката номинална вредност на тие меници, на времето на нивното држење во портфелот на банката, на престанатото време до рокот на нивното втасување и на тоа дали тие меници се авалирани од банките или од други корисници на општествени средства.

6. Купување на мениците од одредбата под 1 и давање кредит на банките од одредбата под 2 точка 3 на оваа одлука, народната банка врши во височина од 60% од номиналната вредност на состојбата на вкупниот портфел на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а што ја сочинува книговодствената состојба на тие меници кај банката, зголемена за износот на мениците што банката ги реесконтирала и народната банка, по кој рокот за наплата не втасал.

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи за користењето на примарната емисија и меничниот портфел, а во смисла на став 1 од оваа точка. Тој извештај банката ѝ го поднесува на народната банка кај која ја користи примарната емисија на образецот и на начинот што со упатства го утврдува Народната банка на Југославија.

7. Краткорочни кредити на банките на подлога на странски хартии од вредности од точка 3 одредба под 3 на оваа одлука, народната банка на подлога на меници и на други странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странски пазари на хартии од вредност, а кои ги поседуваат организациите на здружен труд по основ на извршен извоз на стоки и услуги, и врз основа на кои банката им дала кредити на тие организации.

Кредитот од став 1 на оваа точка народната банка го дава во височина до 60% од износот на динарската противвредност на номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до три месеца, сметајќи од денот на давањето кредит, до втасаноста на тие хартии од вредност, а најмногу до износот на кредитот што банката им го дала на организациите на здружен труд на подлога на тие хартии од вредност.

8. Како подлога за користење на примарната емисија, по основ на точка 3 од оваа одлука, не може да служи хартија од вредност што организацијата на здружен труд ја прибавила по основ на работата за која ја користи примарната емисија преку монетизација со селективно обележје.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ПО ПАТ НА МОНЕТИЗАЦИЈА СО СЕЛЕКТИВНО ОБЕЛЕЖЈЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИТЕ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

9. Народната банка на Југославија во 1985 година ќе обезбеди по пат на монетизација со селективно обележје, дел од примарната емисија да се користи за поддршка на остварувањето на селективните цели на монетарно-кредитната политика, за намените од точка 5 став 6 на Одлуката за целите во 1985 година, и тоа за:

- 1) извоз на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив;
- 2) општествено организирано производство и залихи на определени земјоделски и прехранбени производи;
- 3) стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од одредбите под 2 на оваа точка;
- 4) продажба, односно купување на домашна опрема, бродови, и шински возила на кредит во земјата;
- 5) сезонски залихи на јаглен во рудници на јаглен кај термоелектрани и други големи потрошувачи на јаглен во стопанството и кај трговијата во поголеми потрошувачки центри;

6) увоз што се врши согласно со прописот што се донесува врз основа на точка 5 став 9 на Одлуката за целите во 1985 година.

1. Користење на примарната емисија за работи на извоз на стоки и услуги

10. Примарната емисија за работите на извоз на стоки и услуги (точка 9 на одредбата под 1) банките можат да ја користат по пат на монетизација со селективно обележје и тоа:

- 1) за извоз на стоки и услуги за готово;
- 2) за извоз на стоки на комерцијален кредит;
- 3) за извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;
- 4) за побарувања по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;
- 5) за производство и подготвување на стоки за извоз;
- 6) за подготвување на туристички и угостителски организации на здружен труд за вршење на услуги на странски туристи;
- 7) за производство и подготвување стоки за извоз според договорени работи што се наплатуваат во готово а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима;
- 8) за побарувања од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршените и платените работи и вградената опрема по инвестиционите програми во Југославија;

9) за побарувања чија наплата се одлага во согласност со посебен сојузен закон а што втасале за наплата до 31 декември 1984 година.

11. Примарната емисија за монетизација по основ на извршениот извоз на стоки и услуги за готово (точка 10 одредба под 1) банките можат да ја користат, и тоа:

1) до височина од 53% од износот што организациите на здружен труд го користеле кај банките по пат на монетизација со селективно обележје, по основ на извозот на стоки и услуги чие плаќање е договорено во конвертибилни девизи по услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 90 дена;

2) до височина од 51% од износот што организациите на здружен труд го користеле кај банките по пат на монетизација со селективно обележје, по основ на извозот на стоки и услуги според кој е договорен клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 30 дена.

Примарната емисија за намените од оваа точка банките можат да ја користат по основ на пласманите што за таа намена им ги дала на организациите на здружен труд по пат на монетизација, врз основа на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата (из-

возна царинска декларација) и исправите за извршените услуги на странски нарачувачи (фактура, ситуација односно заклучница, договор со странски нарачувач од кој можат да се утврдат височината, динамиката и начинот на плаќањето на извршените услуги, договор склучен меѓу домашни туристичко-патнички агенции и угостителско-хотелски организации на здружен труд за меѓусебните права и обврски во поглед на користењето на монетизацијата кај банките и друга документација од која може да се утврди и износот на побарувањето од странство), како и друга извозна документација.

Царинската декларација од став 2 на оваа точка во која се наведени две или повеќе организации на здружен труд - учеснички во извозната работа, се заменува со спецификација за користење на монетизацијата што ја заверува народната банка надлежна според седиштето на носителот на извозната работа во онолку примероци колку што има учесници во извозната работа и тоа со заверување на секој примерок покрај називот на учесниците на кој се однесува примерокот на спецификацијата. Таа спецификација, покрај другите битни елементи содржани во царинската декларација, содржи: попис на учесниците во таа извозна работа, износ на припаѓачкото девизно побарување и динарска противвредност на секој учесник и клаузула дека царинската декларација наведена во спецификацијата е поништена и направена неважечка за користење на монетизацијата.

Со побарувањата за извоз на стоки и услуги од оваа точка, се издначуваат во смисла на оваа одлука и побарувањата што банките ги монетизирале врз основа на договорот за производство на опрема и бродови за извоз и договорот за вршење на услуги со странство и тоа:

1) до височината на вредноста на одделни завршени фази ако со договорот е предвидено плаќање по фази;

2) височината на договорените аванси ако со договорот е предвидено плаќање на авансот под услов авансот да втасува во рокот од став 1 на оваа точка сметајќи од денот на извршената монетизација од страна на банката и враќањето на користените средства да е обезбедено.

Со побарувањата за извоз на стоки и услуги од став 1 одредбата под 1 на оваа точка се издначува од становиште на височината на учеството на примарната емисија и остварената монетизација на организациите на здружен труд по побарувањето за извоз на стоки и услуги на клиринското подрачје по определени долгорочни меѓудржавни аранжмани, според списокот што го утврдил Сојузниот извршен совет како и работите на долгорочната индустриска кооперација.

По извозот што се остварува во рамките на долгорочната кооперација меѓу домашните организации на здружен труд и странскиот партнер, со пресметка преку конткорентната сметка, може да се оствари монетизација со селективно обележје само до височината на побарувањето за домашните организации на здружен труд по таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 63 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82).

Роките за враќање на користените средства од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоки односно од денот на извршувањето на услугите, сообразно со Наредбата за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/78).

По исклучок од одредбата на став 1, рокот за враќање од став 1 на оваа точка може да се продолжи до вкупно 150 дена, под услов организацијата на здружен труд која по овој основ остварила монетизација со селективно обележје, на банката да ѝ поднесе решение на народната банка за продолжување на рокот за внесување девизи, донесена во согласност со одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84) - (во натамошниот текст: Закон за девизното работење) и според прописите донесени врз основа на тој закон.

Во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, а во согласност со роковите за наплата што организациите на здружен труд ги договориле со странски купувачи, банките ќе договораат и враќање на користените средства по пат на монетизација на побарувањата по основ на извоз на стоки и услуги од организациите на здружен труд и роковите за враќање на примарната емисија на народната банка во согласност со рокот за извршување наплата на побарувањата по основ на извозот. Во согласност со тоа банките, во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, истовремено ќе вршат наплата од организациите на здружен труд и враќање на користената примарна емисија за тие работи на извозот на стоки и услуги.

Под денот на наплата од став 10 на оваа точка се подразбира денот на наплатата утврден во смисла на Законот за девизното работење, односно во смисла на прописите донесени врз основа на тој закон.

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по основ на извоз на стоки и услуги што се монетизира во смисла на оваа точка, банката е должна за износот на ненавременно внесените девизи веднаш да наплати користени средства преку монетизацијата од таа организација во соодветен износ.

Крајниот рок за враќање на користената примарна емисија во смисла на ст. 10 и 11 од оваа точка не може да биде подолг од пет дена од денот кога износот на девизи е одобрен на сметка на овластената банка, со тоа што крајниот рок да не може да биде подолг од рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка.

12. Примарната емисија за монетизација на побарувањата по работи на извозот на стоки на комерцијален кредит (точка 10 одредба под 2), банките можат да ја користат до височина од 49% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација на побарувањата за таа намена врз основа на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договори со странски купувачи од кои може да се утврди видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќањето на комерцијалниот кредит и соодветните хартии од вредност, ако со договорите со странските купувачи такви хартии се предвидени, под услов користењето на примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и шест месеци за извоз на други стоки.

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа точка банките можат да користат и за монетизација на краткорочно побарување по основ на извоз во рамките на кредитни аранжмани склучени со банки од земјите во кои се извезуваат стоки.

Одредбите на точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 од оваа одлука се однесуваат и на користењето примарна емисија за монетизација од оваа точка.

13. Примарна емисија за монетизација на побарувањата по работи на извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 10 одредба под 3) банките можат да користат до висина од 66% од состојбата на побарувањата од организациите на здружен труд по основ на монетизација на побарувањата за таа намена, врз основа на исправите за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата, договори со странски купувачи од кои можат да се утврдат видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит и соодветни хартии од вредност ако со договорите со странските купувачи се предвидени такви хартии, под услов користењето на примарна емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа точка банките можат да користат и за монетизација на краткорочно побарување по основ на извоз на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочни аранжмани склучени со банки на тие земји.

Одредбите на точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на користењето примарна емисија за монетизација од оваа точка.

14. Примарна емисија за монетизација на побарување по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) банките можат да користат во висина до 57% од износот на побарувањата по пласманите што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал на домашни извозници, а кои втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на користење на примарната емисија кај народната банка.

За користењето на примарна емисија од став 1 на оваа точка банките ѝ поднесуваат на народната банка спецификација на договорите по пласманите што се основ за користење на примарна емисија кај народната банка, со пореглед на отплатите што втасуваат до 24 месеци и со амортизационен план што го содржи вкупниот износ на пласманите од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

15. Народната банка во 1985 година ќе ѝ одобрува на Југословенската банка користење на примарна емисија по пат на монетизација на побарувањата од оваа банка по кредитите дадени на банки за кредитирање на организациии на здружен труд за извоз на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) до висина од 70% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени Југословенската банка им ги дала на банките, а кои втасуваат во рок од 36 месеци од денот на користењето примарна емисија на Југословенската банка кај народната банка.

Југословенската банка за користењето на примарната емисија од став 1 на оваа точка ѝ поднесува на народната банка спецификација на договорите по банките со преглед на отплатите што втасуваат во рок од 36 месеци и со амортизационен план кој го содржи вкупниот износ на одобрените кредити, втасувањата на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

16. Примарна емисија за монетизација на вложувањата на организациии на здружен труд во производство и подготвување на стоки за извоз (точка 10 одредба под 5) банките можат да користат во висина до 29% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизација за таа намена, под услов договорениот рок за враќање да не е подолг од три месеци, со тоа што вкупниот обем на ангажирањето на примарната емисија по овој основ на територијата на една република односно автономна покраина да не може да биде поголем од 37% од состојбата на примарната емисија ангажирана за монетизација на побарувањата од точ. 11 до 15 и точ. 18 и 19 на оваа одлука.

Вкупната состојба на користената примарна емисија од став 1 на оваа точка на територијата на една република, односно автономна покраина може да биде поголема од 37% од состојбата наведена во тој став за износот за кој таа состојба е намалена на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Примарна емисија од став 1 на оваа точка банките можат да користат по основ на пласманите што за тие намени им ги дале на организациии на здружен труд – производители на стоки за извоз по пат на монетизација, врз основа на договори со странски нарачувачи, пријави за склучени извозни работи заверени од народната банка, или други исправи со кои се докажува дека производството по кое се остварува монетизација односно подготвувањето на стоки за извоз ќе се реализира со извоз на стоки, како и документацијата за трошоците, структурата, обемот и динамиката на вложувањето во производството и подготвувањето на стоките за извоз.

Рокот за враќање на примарната емисија користена по основ на монетизација за намените од оваа точка може да се договори во граење подолго од три месеци, во согласност со рокот за траење на производството, односно за подготвување на стоките за извоз, со тоа што вкупниот рок за враќање да не може да биде подолг од

1) шест месеци – ако технолошкиот процес на производството односно подготвувањето на стоките за извоз трае подолго од три месеци;

2) 12 месеци – ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти односно серии на опрема чиј циклус на производство трае подолго од шест месеци.

17. Примарна емисија за монетизација на вложувања на организациии на здружен труд во подготовка за вршење на туристички услуги за странски туристи (точка 10 одредба под 6) банките можат да користат во висина до 29% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизација за таа намена, со рок за враќање на примарната емисија до три месеци, со тоа што вкупниот обем на примарната емисија користена по овој основ на територијата на една република, односно автономна покраина, почнувајќи од 1 октомври до 31 декември 1985 година, да не може да биде подолг од 5% од состојбата на примарната емисија користена за монетизација на побарувањата за намените од точ. 11 до 15 и точ. 18 и 19 на оваа одлука.

Вкупната состојба на примарната емисија за монетизацијата од став 1 на оваа точка на територијата на една република односно автономна покраина, може да биде поголема од 5% од состојбата наведена во тој став за износот за кој таа состојба е намалена на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Примарна емисија од став 1 на оваа точка банките можат да користат по основ на пласманите што за таа намена им ги дале на туристички и угостителски организациии на здружен труд врз основа на договори склучени со странски нарачувачи, непосредно или со домашни туристичко-патнички агенции, или врз основа на други исправи од кои се гледа дека подготвувањето на туристичките услуги ќе се реализира со вршење на услуги на странски туристи.

18. Примарна емисија за монетизација на вложувањата во производство и подготвување на стоки за извоз по договорени работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима (точка 10 одредба под 7) банките можат да користат до висина од 41% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизација за тие намени, врз основа на договор со странски купувач и доказ дека договорената работа ја финансира Меѓународната финансиска организација, под услов договорениот рок за враќање на примарната емисија да не е подолг од две години.

19. Примарна емисија за монетизација на побарувањата на организациии на здружен труд од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема по инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 10 одредба под 8) банките можат да користат до висина од 66% од износот на нивните побарувања од организациите на здружен труд – инвеститори по основ на монетизацијата за таа намена, врз основа на исправи со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обнова и развој, под услов рокот за враќање на средствата да не е подолг од три месеци почнувајќи од денот на користење на примарната емисија.

20. Примарна емисија за монетизација на побарувањата чија наплата е одложена во согласност со посебен сојузен закон (точка 10 одредба 9) банките можат да користат до висина од 65% од состојбата на кредитите што за тие побарувања им ги дале на корисниците од тој закон, врз основа на решение од надлежната народна банка за одлагање на наплатата на побарувањата со рок од 24 месеци.

Одредбите од точка 11 ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на користењето примарна емисија за монетизацијата од оваа точка.

2. Користење на примарна емисија за монетизација на вложувања во општествено организирано производство и за залихи на определени земјоделски и прехранбени производи

21. Примарна емисија за монетизација на вложувања во општествено организирано производство и за залихи на определени земјоделски и прехранбени производи

1) за производство на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни култури и тутун;

2) за гоеење на добиток (говеда, свињи, овци), живина, риби и за производство на млеко;

3) за сезонски залихи на домашна пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, домашно сурово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун;

4) за сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, за залихи на вино во винските подруми во општествениот сектор, залихи на месо во ладилниците и залихи на млечни преработки од домашно производство.

Користењето на примарна емисија по основ на монетизација за намените од одредбите под 1 и 2 од став 1 на оваа точка, народните банки ќе го условуваат со обврска на банките при монетизирањето на вложувањата на организациите на здружен труд за тие намени да обезбедат да се исклучи можноста за двократно користење на примарна емисија во случаите во кои финансирањето на тие намени е обезбедено по пат на здружување труд и средства во смисла на член 24 од оваа точка.

Користењето на примарна емисија за монетизација за намените од одредбите под 3 и 4 од став 1 на оваа точка народните банки ќе го условуваат со обврската на банките при користењето на примарна емисија за тие намени, ако кај истата банка се наоѓаат корисници на монетизација за производство и залихи на определени земјоделско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовремено враќање на користените средства по пат на монетизација за вложувањето за производство на производите од кои се формираат тие залихи.

22. Примарна емисија за монетизација на вложувањата во општествено организирано производство на пченица (меркантилна и семенска), пченка (меркантилна и семенска) оризова арпа, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслини, шеќерна репка и тутун (точка 21 одредба под 1) банките можат да користат до висина од 41% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во тоа производство, врз основа на самоуправни спогодба, односно договор за производство и испорака склучени со организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка или доработка на тие производи и врз основа на договори склучени со дирекцијата односно со друга организација за резерви на прехранбени производи за производство на меркантилна пченица, а најмногу до висина од 35% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување во смисла на точка 24 од оваа одлука.

Роковите за враќање на користените средства од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и не можат да надминуваат: за маслената репка 31 јули, за сончогледот и сојата 31 октомври, за маслините 31 декември, за оризовата арпа 30 ноември, за пченката 15 декември и за шеќерната репка 31 декември 1985 година, за тутунот 31 март 1986 година, за пченицата од родот 1984/85 година – 15 август 1985 година, а за пченицата од родот 1985/86 година – 15 август 1986 година.

Примарна емисија за монетизација на вложувања во производство на семенска пченица и семенска пченка банките можат да користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодба односно договори за производство и испорака склучени меѓу производителски организации на здружен труд и организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка, односно доработка и промет на тие производи, под услов договорите да се регистрирани

кај Фондот за стимулирање на извозот на жита и преработки од жита.

Примарна емисија од оваа точка банките можат да користат по основ на монетизација на вложувања на организациите на здружен труд, за договорено производство на определени земјоделски производи во општествениот сектор на земјоделството и за производство на здружени земјоделски производители, како и за производство во кооперација на индивидуални производители, во согласност со законот.

23. Примарна емисија за монетизација на вложувањата во гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), гоеење на живина (кокошки, гуски, патки и мисирки), гоеење на риба и производство на млеко (точка 21 одредба под 2) банките можат да користат до висина од 33% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата за тие намени, а најмногу до 30% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружувањето во смисла на точка 24 од оваа одлука.

Роковите за врќање на примарната емисија од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на примарната емисија, не можат да бидат подолги од 12 месеци – за гоеење на говеда, шест месеци – за гоеење на свињи и овци, три месеци – за гоеење на живина, шест месеци за гоеење на риба и еден месец за производство на млеко.

Примарна емисија за намените од оваа точка банките можат да користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака склучени меѓу производителски организации на здружен труд и организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка и промет на тие производи, а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиточни производи.

Одредбата на точка 22 став 4 од оваа одлука се однесува и на користењето примарна емисија од оваа точка.

24. Примарна емисија за монетизација од точ. 22 и 23 на оваа одлука банките можат да користат и врз основа на побарувањата по основ на монетизација од организациите на здружен труд кои здружиле труд и средства врз доховодни односи односно здружиле средства во определени стоквно-парични работи, под услов таквото здружување на средства да е регулирано со самоуправни спогодба односно со договор за производство и испорака, склучени пред денот на почетокот на производството.

Примарна емисија од став 1 на оваа точка банките можат да користат само ако од договорите и другата документација може да се утврди дека кај организацијата на здружен труд која кај банката користела средства по пат на монетизација на вложувањата од точ. 22 и 23 на оваа одлука основницата за монетизација и користење на примарната емисија е намалена за износот на здружените средства. Народната банка кај која се користи примарната емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа да ја извести народната банка на чие подрачје се наоѓа производителската организација на здружен труд со која е договорено здружувањето на средства.

25. Примарна емисија за монетизација на вложувањата во сезонски залихи на определени земјоделски и прехранбени производи (точка 21 одредбата под 3) банките можат да користат и тоа: за залихи на домашна пченица, маслодајни култури (сончоглед, соја, репка, маслини и семки од тикви) и домашно сурово масло за јадење – во висина до 53%, за залихи на пченка, оризова арпа односно ориз, шеќерна репка и шеќер, во висина до 49%, а за залихи на тутун – во висина до 45% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд врз основа на монетизацијата за тие залихи.

Корисници на примарна емисија по основ на монетизацијата од став 1 на оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на меркантилна пченица – жито-мелнички организации на здружен труд како и земјоделски задруги кои во својот состав имаат мелници;

2) за залихи на меркантилна пченка – организации на здружен труд кои се занимаваат со гоење на добиток, живина и риба, како и со индустриска преработка, односно доработка на пченка;

3) за други залихи – организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка, односно доработка и со промет на тие производи.

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа точка банките можат да користат под услов со договорот за монетизација со организациите на здружен труд да е предвидено враќање во рокови усогласени со динамиката на потрошокот или со реализацијата на залихите, што мора да биде во согласност со реалните потреби на единствениот југословенски пазар. Банките што користат примарна емисија за монетизацијата од став 1 на оваа точка се должни со организациите на здружен труд да договорат нивна обврска динамиката на потрошокот односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со потребите на единствениот југословенски пазар, со тоа што крајните рокови за враќање, почнувајќи од денот на почетокот на користење и враќање на примарната емисија, а за залихите на тутунот од денот на почетокот на користењето на секоја транша, да не се подолги:

1) од 12 месеци – за залихите на пченка, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, односно домашно сурово масло и шеќерна репка и шеќер, и да не надминуваат: за пченка – 31 јули, маслодајни култури – домашно сурово масло – 30 септември, оризова арпа, ориз, пченка, шеќерна репка и шеќер – 31 октомври 1986 година.

2) од осум месеци – за залихи на семенска пченица и семенска пченка и да не надминуваат: за пченица 31 јануари, а за пченка 31 мај 1986 година;

3) од 15 месеци – за залихи на тутун и да не надминуваат 31 мај 1987 година.

Одредбите на точка 22 став 3 од оваа одлука се однесуваат и на користењето примарна емисија за залихи на семенска пченица и семенска пченка од оваа точка.

26. Примарна емисија за монетизација на вложувања во сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилниците, залихи на вино од домашно производство во винарските подруми од општествениот сектор, залихи на месо во ладилниците и залихи на млечни преработки од домашно производство (точка 21 одредба под 4) банките можат да користат до висина од 33% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во тие залихи, а најмногу до 33% од вредноста на залихите по основ на кои е користена монетизација.

Роковите за враќање на примарната емисија од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користење на примарната емисија, не можат да бидат подолги:

1) од шест месеци – за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилниците, со тоа што да не надминуваат 30 април 1986 година;

2) од 12 месеци – за залихи на вино од домашно производство во винарските подруми во општествениот сектор, со тоа што да не надминуваат 31 октомври 1986 година;

3) од три месеци – за залихи на месо во ладилниците и за залихи на млечни производи од домашно производство.

Корисници на примарна емисија по основ на монетизацијата од оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилниците – производителски организации на здружен труд и организации кои се занимаваат со промет на тие производи на големо за количините складирани во ладилниците;

2) за залихи од вино – организации на здружен труд кои се занимаваат со производство на вино;

3) за залихи на млечни производи – организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

4) за залихи на месо во ладилници – организации на здружен труд од кланичната индустрија.

Под залихи на вино за кое може да се користи примарна емисија за монетизација, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите на вино произведено во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи за кои може да се користи примарна емисија, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите што по својот квалитет одговараат на пропишаните стандарди.

На користењето примарна емисија од оваа точка се применуваат одредбите од точка 25 став 3 на оваа одлука, што се однесуваат на обврската за враќање на користените средства во согласност со динамиката на потрошокот и со реализацијата на залихите.

27. За користење на примарна емисија по основ на монетизација на вложувања во општествено-организирано производство и за залихи на земјоделски и прехранбени производи, покрај документацијата од точ. 22 до 26 на оваа одлука, банките ѝ доставуваат на народната банка:

1) договори за монетизација на вложувањата на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоење, односно залиха, со преглед на договорената динамика на враќањето на користените средства за монетизација;

2) фактури и други исправи или изводи од книговодствената состојба на крајот од претходната декада за количината и вредноста на залихите за кои се користи примарна емисија од точ. 25 и 26 на оваа одлука;

3) потврди од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или од соодветната самоуправна заедница (фонд и сл.) во републиката, односно во автономната покраина за регистрирање на договореното гоење и испорака на добиток, односно живина за која се користи монетизација;

4) потврди од Фондот за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито или соодветната самоуправна заедница за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито за регистрирањето на договорот за производство и испорака на семенска пченица и семенска пченка за кои се користи монетизација;

5) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека добиените средства се користат наменски и дека во секое време користењето на тие средства е покриено со соодветна вредност на производството односно на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи.

28. Пресметка на вредноста на производството и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на висината на учеството на примарна емисија во монетизација на вложувањата во производството односно залихите, според оваа одлука, ќе се врши во согласност со точка 5 став 4 од Одлуката за целите во 1985 година.

3. Користење на примарна емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи

29. Примарна емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од домашно производство (точка 9 одредба под 3) што се формираат на ниво на општествено-политичките заедници, во смисла на Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84), банките можат да ја користат, и тоа: за резерви на меркантилна пченица и сурово масло за јадење – во висина до 53%, за резерви на меркантилна пченка и шеќер – во висина до 49%, а за резерви на другите земјоделско-прехранбени производи од оваа одлука – во висина до 41% од состојбата на нивните побарувања по основ на монетизација што за тие намени ја користеле организациите на здружен труд односно други општествено-правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Рокот за враќање на примарна емисија од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи

од денот на користењето на секој поединечен износ – транс на примарната емисија.

Примарна емисија од оваа точка банките можат да користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договор за монетизација што банката го склучила со организација на здружен труд односно со друго општествено-правно лице кај кое се формираат резерви;

2) договор за усогласување на стоковните резерви склучен меѓу корисниците на монетизација и складиштарот во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за складиштарот на корисникот на монетизација месечно да му дава податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактура и други исправи со кои се докажуваат количината и вредноста на залихите на стоковните резерви врз основа на кои се користи монетизација и друга документација и книговодствени состојби со кои се докажува формирањето односно постоењето на тие залихи;

4) преглед на договорената динамика на враќањето на користените средства.

Пресметка на вредноста на земјоделски и прехрапбени производи заради утврдување на висината на учеството на примарна емисија во монетизацијата од оваа точка ќе се врши по цените според кои се формираат тие резерви.

4. Користење на примарна емисија за монетизација на побарувањата по основ на продажба односно на купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата

30. Примарна емисија за монетизација на побарувањата по основ на продажба односно на купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата (точка 9 одредба под 4) банките можат да користат:

1) за продажба на кредит – врз основа на невтасаните меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето, што банките ги имаат во својот меничен портфел, а кои ги купиле (есконтирале) од организации на здружен труд, на начин и под условите што се пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон;

2) за купување на кредит – врз основа на договор за кредити дадени на организации на здружен труд – инвеститори за купување на домашна опрема односно на бродови и шински возила на кредит – врз основа на договор за купопродажба и меници што банката ги прибавила за обезбедување на враќањето на дадените кредити.

Примарна емисија за монетизација од одредбата под 1 став 1 на оваа точка банките можат да користат само врз основа на меници што се издадени според договори за купопродажба на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит, а што втасуваат за плаќање во рок од една година, почнувајќи од денот на користењето на примарна емисија, и тоа во висина до 53%, односно за продажба на шински возила и бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај до 74% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Примарна емисија за монетизација од одредбата под 1 став 1 на оваа точка, по основ на меници земени во есконт од прометни организации на здружен труд што посредуваат во купопродажбата меѓу производителот и инвеститорот, банките можат да користат само под услов да располагаат со документација од која се гледа дека таа прометна организација му платила на производителот во готови пари опрема, бродови односно шински возила од домашно производство испорачани на инвеститорот на кредит.

Како продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се смета продажба на опрема, бродови и шински возила на кредит чиј рок за плаќање не е пократок од две години.

Примарна емисија за купување на домашна опрема на кредит банките можат да користат во висина до 53%, а за купување на шински возила и бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај на кредит до 74% од из-

носот на побарувањата по кредити дадени на организации на здружен труд – купувачи инвеститори, што втасуваат за наплата во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на примарна емисија кај народната банка по овој основ.

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да се засметуваат побарувањата по основ на кредити дадени на железнички транспортни организации на здружен труд, во смисла на Законот за обезбедување средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82) и Законот за обезбедување на средства од делот на неискористените кредити од примарната емисија на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/84).

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во смисла на оваа точка, се сметаат финални производи на домашни организации на здружен труд во дејностите: металопработувачката, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, бродоградбата и производството на електрични машини и апарати наменети за инвестиции во основни средства на организациите на здружен труд.

По исклучок од одредбата од став 7 од оваа точка, како домашна опрема се сметаат и гумени транспортни ленти и цементно-азбестни цевки што се, по својата технолошка функција, составни делови на инвестиционата опрема од тој став и што непосредно им се испорачуваат на организациите на здружен труд – купувачки инвеститори.

Со продажбата, односно со купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на оваа точка, се издначуваат плаќањата по фази на производството на бродови и други пловни поморски и речни објекти и на друга опрема што се произведува по фази – до висина на вредноста на одделна завршна фаза, ако купувачот инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и на производителот му ги вратил мениците издадени во смисла на одредбата под 1 став 1 од оваа точка, во висина на вредноста на завршната фаза.

Со користењето на примарна емисија од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка се издначува и користењето на примарна емисија за монетизација на побарувањата по основ на продажба на земјоделски машини и друга земјоделска опрема од домашно производство на индивидуални земјоделски производители на кредит непосредно од страна на производителите или преку други организации на здружен труд.

5. Користење на примарна емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на залихи на јаглен од домашно производство

31. Примарна емисија за монетизација на вложувањето во формирањето на залихи на јаглен од домашно производство (точка 9 одредба под 5) банките можат да користат, и тоа за:

1) сезонски залихи на јаглен во рудниците за јаглен;

2) залихи на јаглен кај термоелектрани и други големи потрошувачки на јаглен во стопанството што имаат континуирана потрошувачка на јаглен во текот на година-та;

3) залихи на јаглен кај организации на здружен труд во стопанството – големи потрошувачи на јаглен што имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (сезона на производна кампања и сезона на греење);

4) сезонски залихи на јаглен кај трговијата во поголемите потрошувачки центри.

Примарна емисија за монетизација од став 1 на оваа точка за сезонски залихи на јаглен во рудниците за јаглен и за залихи на јаглен кај термоелектрани банките можат да користат до висина од 45%, а за залихи на јаглен кај другите корисници од тој став – до висина од 37% од состојбата на нивните побарувања од организациите на

здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во тие залихи.

Примарна емисија за сезонски залихи на јаглен од одредбата под 1 став 1 на оваа точка банките можат да користат во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што корисници на монетизација можат да бидат организациите на здружен труд – производители на јаглен кои на своите депонии имаат залихи на јаглен произведени во 1985 година во количини што не се помали од количините што му одговараат на просечното производство во тек од 45 дена остварено во претходната година, како и роковите за враќање на користените средства да не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

Примарна емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од одредбата под 2 став 1 на оваа точка банките можат да користат врз основа на побарувањата од термоелектрани по основ на монетизација на вложувањата во залихи на јаглен потребни за просечна потрошувачка до 45 дена, како и за залихи на јаглен кај други организации на здружен труд во стопанството, што имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува најмалку 120.000 тони, под услов роковите договорени за враќање на користените средства да не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

Примарна емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од одредбата под 3 став 1 на оваа точка банките можат да користат врз основа на побарувањата од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во залихи на јаглен купен во периодот од 1 април до 30 септември 1985 година, под услов корисници на монетизација по овој основ да можат да бидат организации на здружен труд во стопанството чија вкупна годишна потрошувачка на јаглен изнесува најмалку 30.000 тони и роковите за враќање да не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на користењето на средствата по овој основ, со тоа што да не можат да го преминат 28 февруари 1986 година.

Примарна емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од одредбата под 4 став 1 на оваа точка банките можат да користат врз основа на побарувањата од прометните организации на здружен труд што се занимаваат со промет на огревен материјал во поголемите потрошувачки центри за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен купен од рудници за јаглен во периодот од 1 април до 30 септември 1985 година. Примарна емисија за залихи на јаглен од овој став банките можат да користат под услов да е во прашање монетизација на вложувањата во залихи на јаглен кај организации на здружен труд што годишно испорачуваат најмалку 10.000 тони јаглен и роковите договорени за враќање на користените средства да не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на користењето на тие средства и да не можат да го преминуваат 31 јануари 1986 година.

32. Примарна емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од точка 31 на оваа одлука банките можат да користат врз основа на следните исправи, што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договори за монетизација на вложувањата во формирањето на тие залихи на јаглен склучени со организации на здружен труд;

2) изводи од книговодствената состојба за залихите на јаглен на депонии во рудниците на јаглен;

3) договори за купопродажбата и динамиката на испораките на јаглен склучени меѓу организациите што, според оваа одлука, можат да користат монетизација по основ на вложувањата во залихи на јаглен и организациите за производство на јаглен;

4) фактури и други исправи со кои се докажуваат количината и вредноста на залихите на јаглен врз основа на кои се користи монетизација;

5) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека средствата добиени по пат на монетизација се користат наменски и дека во секое време постои покритие со соодветна вредност на залихите на јаглен врз основа на кои е користена монетизација.

Пресметка на вредноста на залихите на јаглен, заради утврдување на висината на учеството на примарна емисија во монетизација за залихи на јаглен од точка 31 став 1 одредба под 1 на оваа одлука, ќе се врши по продажните цени на производителот на јаглен, а за залихите од одредбите под 2 до 4 на став 1 од оваа точка – по набавните цени за јаглен.

6. Монетизација на вложувањата за увоз на определени производи

33. Примарна емисија за монетизација на вложувањата на организации на здружен труд за увоз на определени производи банките можат да остварат согласно со прописот на Сојузниот извршен совет што се донесува врз основа на точка 5 став 9 од Одлуката за целите во 1985 година, а на начин и под условите утврдени со посебна одлука на Советот на гувернерите.

IV. ДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ

34. Примарна емисија во 1985 година ќе се користи и за одобрување на кредити на банки врз подлога на кредити дадени на граѓани за станбена изградба, за купување на станови и за изградба и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓани врз основа на дефинитивна продажба на девизи од девизни сметки на граѓани.

Кредити од став 1 на оваа точка банките можат да користат во висина од 25% од износот на дадените кредити на граѓани во 1985 година за намените од тој став.

Кредити од став 1 на оваа точка им се даваат на банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

Банките ѝ поднесуваат на народната банка најмалку еднаш месечно преглед на кредитите дадени на граѓани за намените од став 1 на оваа точка, одвоено за станбена изградба и за купување на станови, а одвоено за унапредување на стопанската дејност. Во тие прегледи банките даваат податоци за износот на дадените кредити на граѓани, за износот на продадените девизи на банката во странска валута и во динарска противвредност на денот на продажбата. По барање на народната банка, банките ја поднесуваат и друга потребна документација.

Народната банка на Југославија ќе пропише образец и постапка за поднесување на прегледи од став 4 на оваа точка.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

35. Заради контрола на спроведувањето на одредбите од точка 11 на Одлуката за остварувањето на целите во 1985 година, банките ќе обезбедат евиденција за организациите на здружен труд и за другите општествени правни лица што во рокот за втасување не ги наплатиле побарувањата по основ на извршениот извоз на стоки и услуги и што до пропишаниот рок не претвориле во динари дел од девизите наменети за општествено признатите репродукциони потреби.

Врз основа на евиденцијата од став 1 на оваа точка, банките месечно, до 10-ти во месецот за претходниот месец ќе ѝ доставуваат извештај на надлежната народна банка, на образецот и на начинот што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

36. За да се обезбеди следење на пласманите за залихи на определени производи од точ. 25 до 26, како и за стопански резерви од точка 29 на оваа одлука, банките ќе ѝ доставуваат на народната банка кај која користат примарна емисија за тие пласмани извештај за состојбата и за вредноста на залихите врз основа на кои се дадени тие пласмани. Тие извештаи банките ќе ги доставуваат до 15-ти во месецот за претходниот месец.

Народната банка, врз основа на извештаите од став 1 на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаи со своите евиденции, ќе составува збирни извештаи што, најдоцна до 20-ти во месецот, ќе ѝ ги доставува на Народната банка на Југославија.

Извештајот од став 1 и збирните извештаи од став 2 на оваа точка се составуваат на образците и на начинот што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

37. Заради контрола на спроведувањето на мерките од точ. 10 до 15 на Одлуката за остварувањето на целите во 1985 година, банките, најдоцна до 10-ти во месецот за претходниот месец, ќе им доставуваат на народните банки месечни извештаи за преземените мерки спрема организациите на здружен труд и други општествени правни лица.

Народните банки, врз основа на извештаите од став 1 на оваа точка и своите евиденции, ќе ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија, најдоцна до 20-ти во месецот за претходниот месец, месечни извештаи за мерките што ги презеле спрема банките.

Извештаите на банките и извештаите на народните банки за Народната банка на Југославија, од ст. 1 и 2 на оваа точка, се составуваат на образецот и на начинот што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

38. Народната банка ќе купува меници од банките, ќе им одобрува на банките кредити врз основа на тие меници и врз основа на странски хартии од вредности и ќе им одобрува на банките користење на примарна емисија по пат на монетизација со селективно обележје според оваа одлука, под услов банките тие меници да ги есконтирале, да им дале кредити на организациите на здружен труд односно организациите на здружен труд да оствариле користење на средствата по пат на монетизација со селективно обележје по есконтни односно каматни стапки предвидени со самоуправни спогодба на банките.

Ако банките не склучат самоуправни спогодба од став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконтираните меници односно каматната стапка на кредитите и користената монетизација со селективно обележје од примарна емисија може да изнесува најмногу до два процентни поени над есконтната односно каматната стапка што банките ја плаќаат на користената примарна емисија во согласност со Одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарна емисија.

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се применуваат на Југословенската банка.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

39. Пресметување на динарската противвредност на странски средства за плаќање и на странски хартии од вредност, заради утврдување на висината на учеството на примарна емисија, во смисла на оваа одлука, ќе се врши, и тоа:

1) за плаќање односно за наплатување во конвертибилна валута – според продажниот курс утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е извршен извоз односно во кој настанала обврската за плаќање на царина за стоките што се увезуваат;

2) во клириншкиот платен промет – со примена на пропишаниот курс за пресметување на плаќањето и на платата.

40. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 11
7 март 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 158 СТАВ 2 И ЧЛЕН 197 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ

1. Уставниот суд на Југославија, следејќи ги појавите од интерес за остварување на уставноста и законитоста, донесе решение за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 158 став 2 и член 197 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/77).

2. Со одредбите на член 158 став 2 од Законот е уредено дека основната банка за своите обврски одговара со сите средства со кои располага, а ако тие средства не се доволни за ненамирените обврски на основната банка одговараат членовите и со други средства, сразмерно со своите вкупни средства, и тоа по следниот редослед: 1) со средствата на резервниот фонд; 2) со паричниот дел од средствата на деловниот фонд; 3) со сите други средства со кои располагаат.

Со одредбите на член 197 од Законот е уредено во самоуправниот спогодба за здружување во здружена банка да се утврдува меѓусебната супсидијарна неограничена одговорност на членовите за обврските на здружената банка, како и начинот на извршување на меѓусебните обврски и побарување по основ на дејствието на оваа одговорност.

3. Во одговор на решението за поведување постапка Собранието на СФРЈ, со акт број 730-1/84-025 од 28 септември 1984 година, наведе дека Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 септември 1984 година го разгледувало решението за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 158 став 2 и член 197 од Законот и заклучи дека тие не се во спротивност со Уставот на СФРЈ.

Претставникот на Собранието на СФРЈ на јавната расправа, одржана на 15 јануари 1985 година, истакна дека, според одредбите на член 281 став 1 тока 5 од Уставот на СФРЈ, федерацијата ги уредува основите на кредитниот и банкарскиот систем. Со одредбите на член 2 став 2 од Законот е уредено овие основи, меѓу другото, да ги опфатат видовите на банкарски организации, општите услови за здружување на трудот и средствата на општествените правни лица во нив, правото на управување, обврските во врска со зачувувањето на ликвидноста и со преземањето на ризици во банкарските организации, користењето на фондовите во банкарските организации и остварувањето на самоуправањето на работниците во работните заедници на овие организации. Според член 39 од Уставот на СФРЈ, банката е посебна организација за вршење на кредитните и други банкарски работи во која организациите на здружен труд и други општествени правни лица здружуваат средства заради остварување на заедничките интереси во обезбедувањето на парични средства за вршење, проширување и унапредување на дејностите и управуваат со работењето на банката, а средствата, што банката ќе ги оствари по намирувањето на трошоците за работење и издвојувањето на средствата за работната заедница, ги распоредуваат меѓусебе како заеднички доход.

Бидејќи банката не располага со сопствени средства, туку работи со средства што се формира на здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица што управуваат со работењето на банката, за нејзините обврски мораат да одговараат со свои средства нејзините членови, кои меѓусебе и го делат доходот на банката.

Според член 13 став 2 и член 39 став 5 од Уставот на СФРЈ, со закон можат да се уредат основните односи и рамките за утврдување на одговорноста за обврските во

поглед на располагањето, користењето и управувањето со општествени средства, вклучувајќи ја овде и одговорноста на членките за обврските на банката.

Претставникот на Здружението на банките на Југославија, на јавната расправа, истакна дека здружување на трудот и средствата во банкарската организација не се врши само заради стекнување на доходот на членките, туку и заради основање на банка како посебна организација за вршење на кредитните и други банкарски работи заради остварување на заедничките интереси во обезбедувањето на парични средства за вршење, проширување и унапредување на дејностите на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица. Општествени правни лица со чии средства банката работи, управуваат со работењето на банката и ги распоредуваат меѓусебе средствата што банката, по намирувањето на трошоците за работење и на средствата за работната заедница, ќе ги оствари.

Со одредбите на член 13 став 2 и член 39 став 5 од Уставот на СФРЈ е определено дека односите во користењето на сите општествени средства, вклучувајќи ја овде и одговорноста, можат да се уредат со закон. Банкарската организација не е трето лице во однос на своите членки, туку е самоуправна форма на здружување на нивниот труд и средства односно, врз таа основа, финансиска функција во репродукциониот синџир на проста и проширена репродукција на вкупниот самоуправен здружен труд.

Бидејќи банката нема свои средства туку работи со средствата на членовите на банката што управуваат со нејзиното работење, нејзините обврски што не може да ги намира со здружените средства, мораат да ги платат членовите на банката со сите средства, кои се и одговорни за нејзиното работење, а што е согласно со чл. 13, 14, 24 и 39 од Уставот на СФРЈ.

Со Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем на здружените банки им е дадено во надлежност вршењето на кредитните работи со странство, па, со оглед на тоа дека ниту тие немаат свои средства, туку работат со средствата на своите членови, логично е поради сигурноста на вршењето на овие работи со закон да се пропише не само видот на одговорноста, туку и законската обврска членовите на основната банка да одговараат со сите средства за обврските на здружената банка со чие работење управуваат.

Претставникот на Стопанската комора на Југославија, на јавната расправа, истакна дека ги поддржува причините за поведување постапка, наведени во решението на Уставниот суд. Во решението за поведување постапка не се оспорува уставноста на уредувањето на видот на одговорноста на членките за обврските на банката ниту уредувањето членките да одговараат со сите средства за обврските на банката, туку се оспорува уставноста на уредување на тие обврски со закон наместо со самоуправна спогодба. Со оспорените одредби се доведуваат во прашање загарантираните права на работниците да одлучуваат за здружувањето на средствата во банката, како самоуправна организација, и за меѓусебните односи на организациите на здружен труд во целокупноста на односите на општествената репродукција.

Оспорените одредби ја уредуваат одговорноста на организациите на здружен труд за обврските на банката во целост, со што работниците во здружениот труд се спречени самоуправно да го уредат располагањето со средствата на организацијата на здружен труд во форми на здружување.

За овие прашања Уставниот суд на Југославија, во текот на постапката, а пред одржувањето на јавната расправа, водеше разговори со претставниците на органите на републиките и покраините, банките, стопанските комори, организациите на здружен труд и со научните и стручните работници во Белград, Љубљана, Загреб, Сараево, Скопје, Зеница и во Нови Сад, како и во Стапацката комора на Југославија и во Здружението на банките на Југославија. Во тие разговори се изнесени мислења и податоци за уставноста и целесообразноста на оспорените одредби.

4. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, Уставниот суд тргна од основните начела на Уставот на СФРЈ (став 2 на Оддел III и став 8 на Оддел IV од Основните начела) според кои со средствата за производство, вклучувајќи ги средствата за проширена репродукција, непосредно управуваат работниците што работат со тие средства и според кои овие самоуправни права на работниците се основа, граница и правец за остварување на правата и должностите на општествено-политичките заедници во вршењето на функцијата на власта. Врз таа основа ова им е загарантирано на работниците во здружениот труд со средствата во општествена сопственост во основната организација на здружен труд во која работат и во сите други форми на здружување на трудот и средствата да управуваат со средствата во целокупноста на односите на општествената репродукција, како и да ги уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности на организациите на здружен труд во различните форми на здружување на трудот и средствата со самоуправна спогодба во согласност со закон, со тоа што со закон мораат да се обезбедат во целината на овие односи нивните со Устав загарантирани права (чл. 14 и 34 од Уставот на СФРЈ).

Здружувањето на средствата на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица во банка, како самоуправна организација заради обезбедување на парични средства за вршење, проширување и унапредување на дејностите, претставува самоуправна форма на здружување на средства во процесот на општествената репродукција, определен со наведените уставни начела.

Тоа, според оцената на Уставниот суд значи дека само работниците во здружениот труд со средства во општествена сопственост можат самоуправно да уредат под кои услови организацијата на здружен труд ќе ги здружи средствата и со кои и колкави средства ќе одговара за обврските на самоуправните организации и заедници во кои е здружена. Со одредбите на член 34 од Уставот на СФРЈ, со кои е предвидено оваа одговорност да се утврдува со самоуправна спогодба во согласност со закон, не е даден уставен основ со закон оваа одговорност во целост да се уреди без престанок на работниците на организацијата на здружен труд што е здружена во банката односно без одлука на работниците за прифаќање на самоуправната спогодба со која таа одговорност се утврдува. Напротив, со тие одредби на Уставот, исто така, е определено дека во целината на овие односи мораат да се обезбедат со Уставот загарантираните права на работниците, т.е. тие непосредно самоуправно да одлучат во организацијата на здружен труд со кои и колкави средства организацијата на здружен труд ќе одговара за обврските на организациите во кои е здружена. На ваквиот став упатуваат и одредбите на член 24 од Уставот на СФРЈ, според кои организацијата на здружен труд односно друго општествено правно лице, одговара само за своите обврски со општествените средства со кои располага, од што логично произлегува дека не мора да одговара со сите општествени средства со кои располага и за обврските на организациите и заедниците во кои е здружена.

Одредбите на член 34 од Уставот на СФРЈ, со кои е определено дека со самоуправна спогодба оваа одговорност се уредува во согласност со закон, треба да се толкуваат во согласност со одредбите на став 2 од Оддел III и став 8 од Оддел IV од Основните начела на Уставот на СФРЈ, во смисла на Оддел X од Основните начела, според кои Основните начела од Уставот на СФРЈ се основа и правец за толкување на Уставот и законот, како и за дејствување на сите и секој, т.е. дека со овие одредби е предвидено уредување на основите на овој општествен однос со закон, не доведувајќи ги во прашање со Уставот загарантираните права на работниците овој општествен однос конкретно да го уредат врз самоуправна основа.

Според одредбите на член 39 од Уставот на СФРЈ, банката е посебна организација за вршење на кредитните и други банкарски работи, во која организациите на здружен труд и други општествени правни лица здружуваат средства заради остварување на заедничките интереси во обезбедувањето на средства за вршење, проширување и

унапредување на дејностите и заради остварување на други заеднички интереси. Здружувањето на паричните средства во банка, како самоуправна организација, не повлекува автоматски и обврска на здружување на сите средства на организациите на здружен труд за обезбедување на намирањето на обврските на банката. Меѓусебните односи на општествените правни лица со чии средства банките работат, управувањето со банката и работењето на банката се уредуваат, според одредбите на став 5 од овој член на Уставот, со самоуправна спогодба за основање на банка, со нејзин статут и со закон, во согласност со Уставот на СФРЈ и во границите на уставните овластувања, а не со еден од нив, во овој случај само со закон, овој општествен однос да се уреди. Тоа значи дека со закон можеле да се уредат основите за уредување на овие општествени односи, како и видовите на одговорност за обврските на банката, но со него не можеше без самоуправно одлучување на работниците да се уреди со кои и колкави средства организациите на здружен труд и други општествени правни лица ќе одговараат за сите конкретни обврски на банката што таа не може да ги намира.

Тоа што банката, како самоуправна форма на здружување на трудот и средствата, работи со здружените средства на членките и што членките управуваат со работењето на банката, па и одговараат за последиците што ќе настанат од тоа управување, не значи дека со закон, наместо со самоуправна спогодба може да се уредат обврските на сите членки на банката, сразмерно со вкупните средства со кои располагаат, да одговараат за сите обврски на банката што таа не може да ги намира. Тие односи ги претставуваат меѓусебните односи на членките на банката и можат да се уредат само со самоуправна спогодба на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица што здружиле средства во банката, а во согласност со уставното право за располагање, користење и управување со општествените средства.

Уставниот суд на Југославија го имаше предвид и општествениот интерес деловните банки да остварат што поголемо доверие и сигурност во работењето со странство што би се обезбедила со средствата на членовите на банката, но оцени дека тоа може да се постигне и со уредување на ова прашање врз самоуправна основа, во согласност со Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 февруари 1985 година, донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите на член 158 став 2 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, како и одредбите на член 197 од овој закон, во делот со кој се утврдува неограничената одговорност на членките за обврските на здружената банка, не се согласи со Уставот на СФРЈ

Собранието на СФРЈ, во смисла на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, е должно во рок од шест месеци овие одредби да ги усогласи со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател д-р Васил Гривчев и членови: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Станка Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко и Душан Штрбац.

У бр. 333/83
14 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Единствениите критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1985 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/85, се поткрала грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1985 ГОДИНА

1. Во член 48 став 1 наместо зборовите: „15%“ треба да стојат зборовите: „ $\pm 5\%$ “.

Од Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Белград, 12 март 1985 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАМБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАМБИЈА

I

Се отповикува
Александар Псончак од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гамбија со седиште во Бамако.

II

Се назначува
Душан Грубор, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Мали, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гамбија со седиште во Бамако.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4
18. февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува
Јован Печеновиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сирииска Арапска Република

II

Се назначува
Даворин Костањшек, досегашен шеф на Кабинетот член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сирииска Арапска Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 5
25 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА

I

Се отповикува
Марко Милашин од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Екваторијална Гвинеја со седиште во Либервил.

II

Се назначува
Никола Шкрели, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Габон, за извонреден и ополномоштен

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Екваторијална Гвинеја со седиште во Либервил.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6
26. февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 173. Закон за измени и дополненија на Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — — | 505 |
| 174. Закон за измени на Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба — — — — — | 505 |
| 175. Одлука за усвојувањето на Предлогот Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за обезбедување и распредела на средствата за лични доходи и други примања и надомести на функционерите на сојузните органи и на органите на општествено-политичките организации во федерацијата — — — — | 506 |
| 176. Одлука за начинот за преземање на работи, работници, средства, опрема, имот и архива од Сојузната заедница за работи на цените — — — | 506 |
| 177. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката — — | 506 |
| 178. Одлука за организација и работа на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар — — — | 507 |
| 179. Одлука за примена на мерките од точка 13 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година — — — | 508 |
| 180. Одлука за измена на Одлуката за плаќање камата на девизите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог — — — | 508 |
| 181. Одлука за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година — — — — — | 509 |
| 182. Одлука за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1985 година — — — | 511 |
| 183. Одлука за дополнение на Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни видови стоки — — — — — | 513 |
| 184. Правилник за техничките нормативи за дефибрилатори — — — — — | 513 |
| 185. Правилник за техничките нормативи за поставување котларници на отворен простор — — — — | 517 |
| 186. Правилник за измена и дополнение на Правилникот за квалитетот на закланите свињи и катгоризација на свинското месо — — — — — | 517 |

Страна	Страна
187. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за основните испитувања на влијанијата на околината — — — — — 518	195. Наредба за утврдување на височината на надоместот на трошоците за погреб на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1985 година — — — — — 522
188. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за техничките нормативи при превозот на луѓе и материјал по окната на рудниците — — 518	196. Наредба за утврдување на височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1985 година — — — — — 522
189. Наредба за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет — 519	197. Наредба за утврдување на основот за определување на боречки додаток во 1985 година — — — 522
190. Наредба за дополние на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и производи и сировини со потекло од тие животни од Република Италија — — — — 520	198. Наредба за утврдување височината на основот за определување на додаток кон пензијата и на височината на постојано месечно парично примање во 1985 година — — — — — 522
191. Наредба за измена на Наредбата за задолжително атестирање на челични средства за затворање на отвори за движење во засолништата и во наменските објекти — — — — — 520	199. Упатство за измена на Упатството за начинот и постапката на поднесувањето документација и за вршење контрола на увозот на сировини и репродукционен материјал увезени врз основа на член 7а од Законот за Царинската тарифа — 523
192. Наредба за утврдување на месечните износи на личната и семејната инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1985 година — — — — 535	200. Одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година — — — 523
193. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на додаток кон пензијата и височината на постојано месечно парично примање во 1985 година — — — — — 521	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 158 став 2 и член 197 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем — — — 531
194. Наредба за утврдувањето на најголем износ на надомест на трошоците за погреб на лицата одликувани со Орден на народен херој за 1985 година — — — — — 521	Исправка на Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1985 година — — — — 533
	Укази — — — — — 533

